

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 57

18 март 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
835. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	3	839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Музеј - Куманово.....	4
836. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.....	3	840. Одлука за давање согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќе-наменското подрачје „Јасен“ – Скопје.....	4
837. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	3	841. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави.....	5
838. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.....	3	842. Правилник за изменување на Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии.....	5
		843. Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам.....	17

	Стр.		Стр.
844. Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе.....	19	854. Правилник за изменување на Правилникот за образецот и содржината на главната книга на регистарот на бродовите.....	44
845. Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците.....	20	855. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект.....	52
846. Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари.....	21	856. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на бродските исправи и книги на бродовите во внатрешната пловидба.....	55
847. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.....	24	857. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на Државниот комунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање.....	67
848. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*)......	27	858. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	69
849. Правилник за начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за шумски полицаец.....	36	859. Правилник за листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на тие оштетувања.....	71
850. Правилник за формата и содржината на Уверението за шумски полицаец.....	36	860. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	79
851. Правилник за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.....	38	Огласен дел	1-80
852. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот и начинот на водење на Регистарот за издадени бродски книшки и дозволи за качување на брод.....	40		
853. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	42		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

835.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Основен суд Охрид да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари-опрема, кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување и отпишување на движни ствари во Основен суд Охрид, СУ бр. 03-239/18-2 од 4.3.2019 година, донесена од Судскиот администратор на Основен суд Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-768/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

836.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари кои се наоѓаат на ул. „Т.Велков“ во Куманово, на КП бр. 14311, КО Куманово, запишани во Имотен лист број 80871, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 8 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 13 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез 3, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 47 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез 3, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 138 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1016/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи, с.р.**

837.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Основниот суд Виница да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на опрема СУ-03-161/18-2 од 14.12.2018 година, донесена од претседателот на Основен суд Виница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1168/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

838.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.12031, КО Центар 1, на ул.Димитрие Чуповски бр.7, и тоа:

- зграда 1, кат приземје, посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1 влез 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 133 м2 и

- галерија, посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 14 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1596/1
5 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

839.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – МУЗЕЈ – КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари – патнички моторни возила, и тоа:

Реден број	Марка на возило	Тип на возило	Број на мотор	Година на производство	Број на шасија	Редиктарска ознака	Боја на каросерија	Сила на мотор kW/hp	Врвна забавна cm ³
1.	Мерцедес Бенц	Ц 220	604910120 22588	1997	WDB2021211A4 99761	SK 230 VB	Металик сина 7F	175 kav/hp	2155 cm ³
2.	Сити Јанг	Мусо	1010029441	1997	KPTE0B1B5TP 09115	SK 203 JL	Црвена металик/76	73 kav/hp	2874 cm ³

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа – Музеј - Куманово.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство склучува договор со директорот на Националната установа – Музеј - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1624/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

840.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОГРЕВНО И ТЕХНИЧКО ДРВО И ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје бр.02-166/3 од 7.3.2019 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 7.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1799/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

841.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ****Член 1**

Во Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/09), во член 3 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

„- Министерство за локална самоуправа“.

Член 2

Во член 4 во ставот 1 зборовите „7 (седум)“ се заменуваат со зборовите „8 (осум)“.

Член 3

Во насловот и во целиот текст на Одлуката зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1947/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**842.**

Врз основа на член 27 став 5 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ****Член 1**

Во Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај за политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/13), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-1605/2
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски**, с.р.

ПРИЛОГ

Назив и скратен назив на политичката партија _____

ЕМБС _____

Седиште _____

Сметки на политичката партија:

- ☐ Основна трансакциска сметка _____
 Назив на носителот на платниот промет: _____
- ☐ Посебна трансакциска сметка на партиско истражувачко-аналитички центар на политичката партија _____
 Назив на носителот на платниот промет: _____
- ☐ Посебна трансакциска сметка за парични средства обезбедени преку кредит _____
 Назив на носителот на платниот промет: _____

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од _____ до _____ 20____ година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
	I. ПРИХОДИ ВО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1.	Парични средства од Буџетот на Република Северна Македонија		
2.	Членарини		
3.	Донации во парични средства		
4.	Подароци во парични средства		
5.	Дотации во парични средства		
6.	Спонзорства во парични средства		
7.	Прилози во парични средства		
8.	Легати во парични средства		
9.	Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал		
10.	Приходи од авторски права		
11.	Приходи од продажба на билети		
12.	Приходи од камати		
13.	Приходи од закупнина на движен и недвижен имот		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
14.	Приходи од позитивни курсни разлики		
15.	Парични средства од продажба на легати преку судска лицитација		
16.	Парични средства обезбедени од кредит		
17.	Пренесени парични средства од трансакциската сметка за изборна кампања		
18.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година		
19.	Други приходи		
20.	Вкупно приходи во парични средства (Збир од реден број 1 до реден број 19)		
	II. РАСХОДИ ВО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
21.	Потрошени материјали		
22.	Други материјални расходи		
23.	Комунални услуги и греење		
24.	Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)		
25.	Превозни - транспортни услуги		
26.	Услуги за поправки и тековно одржување		
27.	Издатоци за реклама и пропаганда		
28.	Издатоци за репрезентација		
29.	Интелектуални услуги		
30.	Сметководствени услуги		
31.	Судски и правни услуги		
32.	Услуги за превод		
33.	Услуги за копирање, печатење и издавање		
34.	Услуги за статистички истражувања		
35.	Услуги за објавување на огласи		
36.	Изнајмување на простор и опрема		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
37.	Привремени вработувања		
38.	Други услуги		
39.	Провизија за платниот промет		
40.	Камати на кредити и заеми		
41.	Отплата на главница на кредити и заеми		
42.	Премии за осигурување		
43.	Негативни курсни разлики		
44.	Други финансиски услуги		
45.	Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата		
46.	Дневници за службено патување и патни трошоци во странство		
47.	Семинари и конференции		
48.	Членарини платени од политичката партија		
49.	Издатоци за меѓународна соработка		
50.	Плати		
51.	Придонеси за социјално осигурување		
52.	Данок на личен доход		
53.	Надомести		
54.	Други даноци и придонеси		
55.	Помошти, донации и други давања на правни лица		
56.	Помошти, донации и други давања на физички лица		
57.	Други помошти и давања		
58.	Пренесени парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања		
59.	Донации во парични средства префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија		
60.	Донации вратени на донаторот		
61.	Набавка на градежни објекти		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
62.	Набавка на опрема		
63.	Други капитални средства		
64.	Други расходи		
65.	Вкупно расходи во парични средства (Збир од реден број 21 до реден број 64)		
66.	Вкупно приходи во парични средства - Вкупно расходи во парични средства (Разлика меѓу реден број 20 и реден број 65)		
	III. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
67.	Донации во материјални средства		
68.	Донации во услуги		
69.	Вкупно приходи од донации во непарични средства (Збир од реден број 67 и реден број 68)		
	IV. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
70.	Вкупно расходи по основ на примени донации во непарични средства		
71.	ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од реден број 20 и реден број 69)		
72.	ВКУПНО РАСХОДИ (збир од реден број 65 и реден број 70)		
73.	ВКУПНО ПРИХОДИ-ВКУПНО РАСХОДИ (Разлика меѓу реден број 71 и реден број 72)		
74.	Преземени, а неплатени обврски на политичката партија на 31.12.20__ година		
75.	Вкупно парични средства на политичката партија на 31.12.20__ година		

Во _____

Име и презиме на лицето одговорно за
пополнување на Извештајот

М.П.

Име и презиме на
лицето одговорно за
потпишување на
Извештајот

На ден _____

Потпис _____

Потпис _____

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

При пополнување на годишниот финансиски извештај податоците се внесуваат читливо и целосно, со печатни букви и арапски цифри.

Податоците се внесуваат во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари без дени.

Во позицијата **Назив и скратен назив на политичката партија**, се впишува целосниот и скратениот назив на политичката партија согласно уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Во позицијата **ЕМБС**, се впишува бројот на единствениот матичен број на субјектот.

Во позицијата **Седиште**, се впишува полната адреса (улица, број и населено место), телефон, телефакс, адреса за е-пошта и интернет страница. Броевите на телефонот/телефаксот се впишуваат со карактеристичниот број на градот.

Во позицијата **Сметки на политичката партија**, во полето пред називот на трансакциската сметка се внесува знакот „х“ и се впишуваат податоци за бројот на трансакциската сметка, а во полето **Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка**, се впишува целосниот назив на банката во која е отворена трансакциската сметка. Овој начин на пополнување на полињата од оваа позиција истовремено се применува за секоја од наведените сметки преку која се вршени плаќања во календарската година и чии податоци се искажуваат во годишниот финансиски извештај.

Период за кој се прикажуваат податоците за финансиското работење на сметките на политичката партија, како и податоците за вкупните приходи и вкупните расходи за остварување на целите и вршењето на активностите на политичката партија во Годишниот финансиски извештај е една календарска година.

Доколку политичката партија остварува цели и врши активности за период пократок од една година, приходите и расходите во Годишниот финансиски извештај се искажуваат за периодот од годината во кој истите се остварени.

Во колоната со реден број 3 - Претходна година, се внесуваат податоците за соодветните позиции од колоната 4 - Тековна година од Годишниот финансиски извештај составен за претходниот период.

Во колоната со реден број 4 - Тековна година, се внесуваат податоците за соодветните позиции од сметководствената евиденција за периодот за кој се изготвува Годишниот финансиски извештај.

Во колоните со реден број 3 и реден број 4 се внесуваат податоци само за позициите кои се нумерирани со арапски цифри.

Во позицијата под реден број 1 - Парични средства од Буџетот на Република Северна Македонија, се впишува износот на парични средства за финансирање на политичката партија распределен од Буџетот на Република Северна Македонија согласно закон.

Во позицијата под реден број 2 - Членарини, се впишува износот на парични средства уплатени од страна на членовите на политичката партија по основ на годишна членарина.

Во позицијата под реден број 3 - Донации во парични средства, се впишува износот на приход по основ на донации во вид на пари.
Во позицијата под реден број 4 - Подароци во парични средства, се впишува износот на приходот од подароци во парични средства.
Во позицијата под реден број 5 - Дотации во парични средства, се впишува износот на примените дотации во парични средства.
Во позицијата под реден број 6 - Спонзорства во парични средства, се впишува износот на приходи од спонзорства во парични средства.
Во позицијата под реден број 7 - Прилози во парични средства, се впишува износот на приходи по основ на примени прилози во парични средства.
Во позицијата под реден број 8 - Легати во парични средства, се впишува износот стекнати парични средства по основ на легати .
Во позицијата под реден број 9 - Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал, се впишува износот на приходи од продажба на печатени, аудиовизуелни и дигитални изданија и пропагандни материјали и други публикации на кои е ставено името или некоја од ознаките на политичката партија.
Во позицијата под реден број 10 - Приходи од авторски права, се впишува износот на приходи остварен од авторските права на политичката партија.
Во позицијата под реден број 11 - Приходи од продажба на билети, се впишува износот на приходи остварен од продажбата на билети за присуство на манифестации организирани за партиски цели, при што на билетите треба да е ставено името или некоја од ознаките на политичката партија.
Во позицијата под реден број 12 - Приходи од камати, се впишува приходот од наплатени камати на депозит на политичката партија.
Во позицијата под реден број 13 - Приходи од закупнина на движен и недвижен имот, се впишува износот на приходот остварен од издавање под закуп на движен и недвижен имот на политичката партија.
Во позицијата под реден број 14 - Приходи од позитивни курсни разлики, се впишува износот на приходите остварен од позитивни курсни разлики.
Во позицијата под реден број 15 - Парични средства од продажба на легати преку судска лицитација, се впишува паричната вредност остварена од продажба на легат кој политичката партија нема право да го стекне согласно закон.
Во позицијата под реден број 16 - Парични средства обезбедени од кредит, се впишува износот на одобренит кредит.
Во позицијата под реден број 17 - Пренесени парични средства од трансакциската сметка за изборна кампања, се впишува износот на парични средства пренесен од трансакциската сметка за изборна кампања на основната трансакциска сметка на политичката партија согласно Изборниот законик.
Во позицијата под реден број 18 - Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година, се впишува износот на вишокот на приход остварен во претходната година и пренесен во тековната година, односно во периодот за кој се составува Годишниот финансиски извештај.

Во позицијата под реден број 19 - Други приходи, се впишува износот на приходи кои политичката партија ги остварила во периодот и кои не се прикажани во претходните позиции, како што се: износот на приходите остварени по основ на вонредна продажба на значаен дел од постојаните средства, наплатени штети по основ на осигурување, дополнително утврдени приходи од минати години, приходи остварени од продажба на опрема и капитални средства и други неспомнати приходи во парични средства во претходните позиции на Извештајот.

Во позицијата под реден број 20 - Вкупно приходи во парични средства, се впишува збирниот износ на приходите искажани од позицијата под реден број 1 до позицијата под реден број 19 од Извештајот.

Во позицијата под реден број 21 - Потрошени материјали, се впишува износот на расходите по основ на потрошените материјали и сировини, потрошеното гориво, мазиво и огрев, потрошениот канцелариски материјал, потрошените други материјали и потрошената вода.

Во позицијата под реден број 22 - Други материјални расходи, се впишува износот на расходите за платени административни такси, издатоци за стручна литература, списанија и весници, расходи за регистрација на моторни и други возила.

Во позицијата под реден број 23 - Комунални услуги и греење, се впишува износот на расходите за: изнесување и собирање на смет, услуги за дератизација и дезинфекција, гаражирање и паркирање на возила, ојачарски услуги и останати неспомнати расходи за комунални услуги и расходите за електрична енергија и топлинска енергија.

Во позицијата под реден број 24 - Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.), се впишува износот на расходите за: поштенски услуги, телефонски услуги и за интернет.

Во позицијата под реден број 25 - Превозни - транспортни услуги, се впишува износот на расходите за: транспортни услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и водниот сообраќај, такси превоз, услуги за специјален превоз, услуги за достава и логистика и останати неспомнати расходи за транспорт.

Во позицијата под реден број 26 - Услуги за поправки и тековно одржување, се впишува износот на расходите за: услуги за инвестиционо одржување на средствата, услуги за тековно одржување, услуги за одржување на хардвер и софтвер, услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили, услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица и останати расходи за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата на политичката партија.

Во позицијата под реден број 27 - Издатоци за реклама и пропаганда, се впишува износот на расходите за: реклама преку електронски и печатени медиуми, плакати, билборди и слично, услуги на рекламни агенции и за рекламен и пропаганден материјал.

Во позицијата под реден број 28 - Издатоци за репрезентација, се впишува износот на направените расходи за репрезентација.

Во позицијата под реден број 29 - Интелектуални услуги, се впишува износот на расходите за: авторски хонорари, договор на дело, консултантски и советодавни услуги, услуги на ревизија, услуги за вештачења и процена и платените даноци по овие основи.
Во позицијата под реден број 30 - Сметководствени услуги, се впишува износот на расходи за вршење на сметководствените работи на политичката партија платени во периодот за кој се известува.
Во позицијата под реден број 31 - Судски и правни услуги, се впишува износот на платените судски такси и износот на трошоци за адвокатски и нотарски услуги.
Во позицијата под реден број 32 - Услуги за превод, се впишува платениот износот за извршен превод на текст.
Во позицијата под реден број 33 - Услуги за копирање, печатење и издавање, се впишува износот на расходи за: услуги за подготовка на текст за печатење, услуги за интернет страница, графички услуги и услуги за укоричување, услуги за препис и за услуги за умножување.
Во позицијата под реден број 34 - Услуги за статистички истражувања, се впишува износот на расходите за спроведување на истражувања на јавното мислење преку различни видови на медиуми (онлајн, телефон, теренски, и др.).
Во позицијата под реден број 35 - Услуги за објавување на огласи, се впишува износот на расходите за објава на годишна сметка, јавен повик и друго во електронски и печатени медиуми.
Во позицијата под реден број 36 - Изнајмување на простор и опрема, се впишува износот на расходите за изнајмување на простор и опрема за потребите на политичката партија.
Во позицијата под реден број 37 - Привремени вработувања, се впишува износот на расходите во врска со привремените вработувања во политичката партија.
Во позицијата под реден број 38 - Други услуги, се впишува износот на направените расходи по основ на добиени услуги кои не се содржани во претходните позиции од Извештајот.
Во позицијата под реден број 39 - Провизија за платниот промет, се впишува износот на банкарските провизии за извршен платен промет во земјата и странство од страна на носителот на платниот промет.
Во позицијата под реден број 40 - Камати на кредити и заеми, се впишува износот на доспеаните и платени камати по основ на земените кредити и заеми.
Во позицијата под реден број 41 - Отплата на главница на кредити и заеми, се впишува платениот износ по основ на главница од кредити и заеми.
Во позицијата под реден број 42 - Премии за осигурување, се впишува износот на расход по основ на премиите за осигурување на имот и лица.
Во позицијата под реден број 43 - Негативни курсни разлики, се впишува износот на расходите по основ на негативните курсни разлики.
Во позицијата под реден број 44 - Други финансиски услуги, се впишува износот на расходите кои не се споменати во претходните позиции, а се направени по основ на услуги примени од финансиски институции.

Во позицијата под реден број 45 - Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата, се впишува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во земјата.

Во позицијата под реден број 46 - Дневници за службено патување и патни трошоци во странство, се впишува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во странство.

Во позицијата под реден број 47 - Семинари и конференции, се впишува износот на расходите во врска со: учество на семинари и конференции во земјата и во странство, одржување на конгреси, одржување на состаноци на органите на политичката партија и за одржани советувања со членството.

Во позицијата под реден број 48 - Членарини платени од политичката партија, се впишува износот на расходите во врска со платените членарини од политичката партија по основ на членство во правни субјекти во земјата и во странство .

Во позицијата под реден број 49 - Издатоци за меѓународна соработка, се впишува износот на расходите за: меѓународна соработка и информативно-пропагандна дејност во странство, прием, престој и испраќање на странски делегации, подароци и други давачки и други расходи за меѓународна соработка, без износот на дневниците и патните трошоци за службеното патување.

Во позицијата под реден број 50 - Плати, се впишува износот на расходите во врска со исплатените нето плати.

Во позицијата под реден број 51 - Придонеси за социјално осигурување, се впишува износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување.

Во позицијата под реден број 52 - Данок на личен доход, се впишува износот на платен данок на личен доход за исплатените плати.

Во позицијата под реден број 53 - Надомести, се впишува износот на расходите исплатени за надоместоци за вработени кои не се опфатени во претходните позиции, а се однесуваат на расходи за: отпремнина при одење во пензија, непрекинато боледување подолго од шест месеци, расходи во случај на смрт на работникот и во случај на смрт на член на потесно семејството на работникот и други расходи во согласност со закон, како и платените даноци за надоместоците исплатени во износи повисоки од пропишаните.

Во позицијата под реден број 54 - Други даноци и придонеси, се впишува износот на расходите по основ на платени даноци и придонеси од страна на политичката партија кои не се содржани во претходните позиции.

Во позицијата под реден број 55 - Помошти, донации и други давања на правни лица, се впишува износот на помошти, донации и други давања на правни лица.

Во позицијата под реден број 56 - Помошти, донации и други давања на физички лица, се впишува износот на помошти, донации и други давања на физички лица.

Во позицијата под реден број 57 - Други помошти и давања, се впишува износот на други помошти и давања кои не се искажани во претходните две позиции.
Во позицијата под реден број 58 - Пренесени парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања, се впишува износот на пренесените парични средства од основната трансакциска сметка и од посебната трансакциска сметка за парични средства обезбедени преку кредит на трансакциската сметка за изборната кампања согласно Изборниот законик.
Во позицијата под реден број 59 - Донации во парични средства префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, се впишува износот на донацијата во парична вредност од непознат донатор која се префрла на Буџетот на Република Северна Македонија согласно со закон.
Во позицијата под реден број 60 - Донации вратени на донаторот, се впишува износот на разликата меѓу дозволениот износ на паричната донација и донираниот износ која е вратена на донаторот согласно со закон.
Во позицијата под реден број 61 - Набавка на градежни објекти, се впишува износот на расходите за купување на градежни објекти, изградба, доградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти и други средства за градежни објекти (програми, проекти, експертизи и сл.).
Во позицијата под реден број 62 - Набавка на опрема, се впишува износот на расходите за купување на машини, уреди и постројки за потребите на политичката партија.
Во позицијата под реден број 63 - Други капитални средства, се впишува износот на расходите за купување на земјиште, откуп на патенти, лиценци и други права и други капитални средства што не се опфатени со претходните позиции.
Во позицијата под реден број 64 - Други расходи, се впишува износот на расходите на политичката партија кои не се вклучени во претходните позиции.
Во позицијата под реден број 65 - Вкупно расходи во парични средства, се впишува збирниот износ на расходите искажани од позицијата под реден број 21 до позицијата под реден број 64 од Извештајот.
Во позицијата под реден број 66 – Вкупно приходи во парични средства - Вкупно расходи во парични средства, се впишува износот добиен како разлика меѓу износот на вкупните приходи искажан во позицијата под реден број 20 и износот на вкупните расходи прикажани во позицијата под реден број 65 од Извештајот.
Во позицијата под реден број 67 - Донации во материјални средства, се впишува износот на примени донации, спонзорства, подароци и легати во материјални средства, како и купените стоки по цени пониски од пазарните цени.
Во позицијата под реден број 68 - Донации во услуги, се впишува износот на примени донации во услуги, и тоа износот на бесплатни услуги, услуги платени од трето лице и примени услуги по цени пониски од пазарните цени.
Позицијата под реден број 69 – Вкупно приходи од донации во непарични средства, се впишува збирот на износите искажани во позицијата под реден број 67 и позицијата под реден број 68 од Извештајот.
Во позицијата под реден број 70 – Вкупно расходи по основ на примени донации во непарични средства, се впишува износот на расходите кои не предизвикуваат одлив на парични средства по основ на донации во непарични средства.

Во позицијата под реден број 71 – Вкупно приходи, се впишува збирот на износите од позицијата под реден број 20 и позицијата под реден број 69 од Извештајот.

Во позицијата под реден број 72 – Вкупно расходи, се впишува збирниот износ на износите од позицијата под реден број 65 и позицијата под реден број 70 од Извештајот.

Во позицијата под реден број 73- Вкупно приходи-Вкупно расходи, се впишува износот на разликата меѓу износите од позицијата под реден број 71 и позицијата под реден број 72 од Извештајот.

Во позицијата под реден број 74 - Преземени, а неплатени обврски на политичката партија на 31.12.20__ година, се впишува вкупниот износ на преземени, а неплатени обврски со состојба на последниот ден од календарската година за која се составува Извештајот.

Во позицијата под реден број 75 - Вкупно паричните средства на политичката партија на 31.12.20__ година, се впишува износот на паричните средства на сметката, односно на сметките на политичката партија со состојба на последниот ден од календарската година за која се составува Извештајот.

На крајот на Образецот се наведува местото и датумот на пополнување на Извештајот, името и презимето на лицето кое го пополнило Извештајот, името и презимето на лицето одговорно за потпишување на Извештајот согласно статутот на политичката партија со своерачни потписи на овие лица и печат на политичката партија.

843.

Врз основа на член 54 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/18), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА СОМНЕВАЊАТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И/ИЛИ
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам.

Член 2

Извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам се доставува во електронска форма.

Член 3

(1) Извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам ги содржи следните податоци:

1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го поднесува извештајот:

1.1 Субјект кој го поднесува извештајот:

1.1.1 Назив на субјектот,

1.1.2 Е-пошта,

1.2 Контакт на субјектот:

1.2.1 Име,

1.2.2 Презиме,

1.2.3 Оддел,

1.2.4 Телефонски број,

1.2.5 Број на факс,

1.2.6 Е-пошта,

1.2.7 Адреса (линија за адреса 1),

1.2.8 Адреса (линија за адреса 2),

1.2.9 Поштенски код,

1.2.10 Град,

1.2.11 Држава и

1.2.12 Земја.

1.3 Овластено лице за спречување перење пари и финансирање на тероризам:

1.3.1 Име,

1.3.2 Презиме,

1.3.3 Оддел,

1.3.4 Телефонски број,

1.3.5 Број на факс,

1.3.6 Е-пошта,

1.3.7 Адреса (линија за адреса 1),

1.3.8 Адреса (линија за адреса 2),

1.3.9 Поштенски код,

1.3.10 Град,

1.3.11 Држава и

1.3.12 Земја.

2. Лица за кои се однесува сомневањето или кои се вклучени во сомнителната активност (објекти на сомневањето):

2.1 Податоци за физичко лице:

2.1.1 Име,

2.1.2 Презиме,

2.1.3 Датум на раѓање: ден/месец/година,

2.1.4 Пол,

2.1.5 Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),

2.1.6 Државјанство,

2.1.7 Телефонски број,

2.1.8 Број на мобилен телефон,

2.1.9 Е-пошта,

2.1.10 Адреса (линија за адреса 1),

2.1.11 Адреса (линија за адреса 2),

2.1.12 Поштенски код,

2.1.13 Град,

2.1.14 Држава,

2.1.15 Земја,

2.1.16 Сомнително лице (се означува полето доколку лицето е сомнително),

2.1.17 Број на лична карта,

2.1.18 Назив на органот кој ја издал личната карта,

2.1.19 Број на пасош и

2.1.20 Назив на органот кој го издал пасошот.

2.2 Поврзаност меѓу физички лица:

2.2.1 Физичко лице А,

2.2.2 Физичко лице Б,

2.2.3 Вид на поврзаност и

2.2.4 Резиме (опис).

2.3 Податоци за правно лице:

2.3.1 Назив,

2.3.2 Единствен даночен број (ЕДБ),

2.3.3 Единствен матичен број (ЕМБС),

2.3.4 Идентификациски број (за нерезиденти, број со кој се идентификува правното лице во регистарот на правни лица на матичната држава),

2.3.5 Телефонски број,

2.3.6 Број на мобилен телефон,

2.3.7 Број на факс,

2.3.8 Адреса (линија за адреса 1),

2.3.9 Адреса (линија за адреса 2),

2.3.10 Поштенски код,

2.3.11 Град,

2.3.12 Држава,

2.3.13 Земја и

2.3.14 Сомнително (се означува полето доколку лицето е сомнително).

2.4 Поврзаност меѓу физичко лице и правно лице:

2.4.1 Физичко лице,

2.4.2 Правно лице,

2.4.3 Вид на поврзаност и

2.4.4 Резиме (опис).

2.5 Податоци за банкарска сметка:

2.5.1 Број на сметка,

2.5.2 Датум на отворање: ден/месец/година,

2.5.3 Датум на затворање: ден/месец/година,

2.5.4 Блокирана (се означува полето доколку сметката е блокирана),

2.5.5 Датум на блокирање: ден/месец/година,

2.5.6 Причина за блокирање,

2.5.7 Датум на реактивирање: ден/месец/година,

2.5.8 Валута на сметката,

2.5.9 Назив на банката во која е отворена сметката,

2.5.10 IBAN број на сметката,

- 2.5.11 Вид на сметка,
- 2.5.12 Состојба на сметка (биланс) и
- 2.5.13 Улога на банкарската сметка:
 - 2.5.13.1 Податоци за физичко лице или правно лице и
 - 2.5.13.2 Вид (се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката).
- 2.6 Податоци за платежна картичка:
 - 2.6.1 Број на платежната картичка,
 - 2.6.2 Вид на платежна картичка и
 - 2.6.3 Поврзаност на лицето со платежната картичка:
 - 2.6.3.1 Податоци за физичко или правно лице,
 - 2.6.3.2 Банкарска сметка и
 - 2.6.3.3 Вид (се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на картичката).
- 3. Податоци за трансакцијата:
 - 3.1 Код (идентификациски број на трансакцијата/шифра на плаќање),
 - 3.2 Категорија (вид на трансакција),
 - 3.3 Резиме (опис на трансакција),
 - 3.4 Датум на трансакцијата: ден/месец/година,
 - 3.5 Локација (код на експозитура),
 - 3.6 Лице кое ја врши трансакцијата,
 - 3.7 Сопственик на сметка од која се врши трансакцијата (физичко лице или правно лице),
 - 3.8 Сметка од која се врши трансакцијата,
 - 3.9 Сопственик на сметка кон која се врши трансакцијата (физичко лице или правно лице),
 - 3.10 Сметка кон која се врши трансакцијата,
 - 3.11 Валута на трансакцијата,
 - 3.12 Износ на трансакцијата и
 - 3.13 Сомнително (се означува полето доколку трансакцијата е сомнителна).
- 4. Податоци за активност:
 - 4.1 Вид на активност,
 - 4.2 Резиме (опис на активността),
 - 4.3 Датум на започнување: ден/месец/година,
 - 4.4 Датум на завршување: ден/месец/година,
 - 4.5 Референца (интерен број под кој се води активността),
 - 4.6 Локација (место во кое активността е извршена),
 - 4.7 Статус на активността (се означува полето доколку активността е завршена)
 - 4.8 Валута на активността,
 - 4.9 Износ и
 - 4.10 Поврзаност на лицето со активността:
 - 4.10.1 Податоци за физичко или правно лице,
 - 4.10.2 Вид на поврзаност и
 - 4.10.3 Резиме (опис).
- 5. Податоци за извештајот:
 - 5.1 Вид на сомневање,
 - 5.2 Индикатори на сомневање,
 - 5.3 Резиме (опис на сомневањето),
 - 5.4. Датум на доставување на извештајот и
 - 5.5 Претходни извештаи:
 - 5.5.1 Референца (број на претходно доставен извештај).
- 6. Прилог.
 - (2) Доколку има повеќе од едно физичко лице, податоците од став (1) точка 2.1 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.

(3) Доколку има повеќе од едно правно лице податоците од став (1) точка 2.3 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.

(4) Доколку има повеќе од една сметка податоците од став (1) точка 2.5 од овој член се пополнуваат за секоја сметка поединечно.

(5) Податокот од став (1) точка 2.5 потточка 2.5.13.1 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.

(6) Доколку има повеќе од една картичка податоците од став (1) точка 2.6 од овој член се пополнуваат за секоја картичка поединечно.

(7) Податокот од став (1) точка 2.6 потточка 2.6.3.1 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.

(8) Доколку има повеќе од една трансакција податоците од став (1) точка 3 од овој член се пополнуваат за секоја трансакција поединечно.

(9) Податокот од став (1) точка 3 потточка 3.6 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точка 2.1 од овој член.

(10) Податоците од став (1) точка 3 потточки 3.7 и 3.9 од овој член се пополнуваат согласно структурата од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.

(11) Податоците од став (1) точка 3 потточки 3.8 и 3.10 од овој член се пополнуваат согласно структурата од став (1) точка 2.5 од овој член.

(12) Доколку има повеќе од една активност податоците од став (1) точка 4 од овој член се пополнуваат за секоја активност поединечно.

(13) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.10.1 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.

(14) Доколку субјектот располага дополнителни податоци се доставуваат како прилог согласно став (1) точка 6 од овој член.

(15) Сите субјекти ги пополнуваат податоците од став (1) точка 1, точка 2 потточки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, точка 4 и точка 5 од овој член, со исклучок на банките кои ги пополнуваат податоците од став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член.

(16) Задолжителни полиња за пополнување од став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член се сите полиња во кои се внесуваат податоци кои ги имаат или со кои располагаат субјектите.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината на извештаите за сомневањата кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2016).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-2213/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

844.

Врз основа на член 52 став (3) од Законот за спречување перење на пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/18), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ГОТОВИНСКА ТРАНСАКЦИЈА ВО ИЗНОС ОД
15.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ
ИЛИ ПОВЕЌЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции.

Член 2

Извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции субјектите го доставуваат во форма на електронски генерички извештај во xml формат.

Член 3

(1) Извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции ги содржи следните податоци:

1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):

- 1.1 Тип на извештај (се означува дали станува збор за готовински трансакции или повеќе очигледно поврзани трансакции),
- 1.2 Код на банка,
- 1.3 Датум на креирање на извештајот,
- 1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
- 1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
- 1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците),
- 1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат податоците),
- 1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите банкарски сметки на кои се однесуваат податоците),
- 1.9 Листа на трансакции извршени како една трансакција (се наведуваат сите трансакции на кои се однесуваат податоците) и
- 1.10 Листа на повеќе очигледно поврзани трансакции (се наведуваат сите трансакции на кои се однесуваат податоците организирани во групи).

2. Податоци за физичко лице:

- 2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 2.2 Број на мобилен телефон,

2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),

2.4 Датум на раѓање,

2.5 Електронска пошта,

2.6 Единствен матичен број на граѓанинот (во понатамошниот текст: ЕМБГ),

2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),

2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),

2.9 Име,

2.10 Пол,

2.11 Презиме,

2.12 Националност,

2.13 Број на мобилен телефон,

2.14 Место на раѓање,

2.15 Документи за идентификација:

2.15.1 тип на документот за идентификација,

2.15.2 место на издавање,

2.15.3 земја на издавање,

2.15.4 број на документот,

2.16 Адреса на физичкото лице:

2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),

2.16.2 адреса 1,

2.16.3 адреса 2,

2.16.4 град,

2.16.5 земја,

2.16.6 поштенски број,

2.16.7 област-провинција и

2.16.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за правно лице:

3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),

3.2 Број на мобилен телефон,

3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),

3.4 Земја,

3.5 Град,

3.6 Единствен даночен број (во натамошниот текст: ЕДБ)

3.7 Електронска пошта,

3.8 Единствен матичен број на субјектот (во натамошниот текст: ЕМБС),

3.9 Број на факс,

3.10 Веб страна,

3.11 Назив на правното лице,

3.12 Друг идентификациски број,

3.13 Број на телефон,

3.14 Друг број на субјектот- нерезидент (Tax number),

3.15 Друг број на субјектот- нерезидент (Org number),

3.16 Адреса:

3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),

3.16.2 адреса 1,

3.16.3 адреса 2,

3.16.4 град,

3.16.5 земја,

3.16.6 поштенски број,

3.16.7 област-провинција и

3.16.8 опис (дополнителни информации).

4. Податоци за сметката:

- 4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 4.2 Број на сметката,
- 4.3 Салдо,
- 4.4 Код на банка,
- 4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
- 4.6 Датум на блокирање,
- 4.7 Причина на блокирање,
- 4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
- 4.9 Датум на затворање,
- 4.10 Валута,
- 4.11 Опис,
- 4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во понатамошниот текст: ИБАН),
- 4.13 Датум на отворање,
- 4.14 Датум на реактивирање,
- 4.15 Тип на сметка,
- 4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на сметката е нерезидент,
- 4.17 Земја и
- 4.18 Улога на сметката:
 - се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката,
 - се означува дали сметката е во сопственост на правно или физичко лице и
 - се означува референтниот број.

5. Податоци за трансакцијата:

- 5.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
 - 5.2 Локација на субјектот- банката,
 - 5.3 Тип на активност,
 - 5.4 Износ,
 - 5.5 Салдо,
 - 5.6 Категорија на трансакцијата,
 - 5.7 Код на трансакцијата,
 - 5.8 Дали е комплетирана (се означува дали трансакцијата е извршена),
 - 5.9 Датум на трансакцијата,
 - 5.10 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата,
 - 5.11 Референтен број на сметката од која се врши трансакцијата,
 - 5.12 Референтен број на лицето сопственик на сметката од која се врши трансакцијата,
 - 5.13 Опис на локацијата,
 - 5.14 Дали е сомнителна (се означува дали трансакцијата е сомнителна),
 - 5.15 Опис,
 - 5.16 Референтен број на сметката кон која се врши трансакцијата,
 - 5.17 Референтен број на лицето сопственик на сметката кон која се врши трансакцијата.
- (2) Податоците од став (1) од точките 2, 3 4 и 5 на овој член се пополнуваат онолку пати колку што се вклучени трансакции.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/16).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-2214/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

845.

Врз основа на член 59 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/18), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА
АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоци.

Член 2

Информатичкиот систем за автоматска обработка на податоците како независен од централниот систем за банкарско работење на банката, кој е наменет за одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се состои од:

- база на податоци за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: база на податоци) и
- софтверско решение за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: софтверско решение).

Член 3

Базата на податоци се поврзува со централниот систем за банкарско работење на банката или на посебен сервер на кој има инсталирано платформа за работа со бази на податоци. Базата на податоци ги има следниве карактеристики:

- да биде логички одвоена од останатите бази на податоци на банката инсталирани во рамки на платформата;
- да поседува заштитена копија на базата на податоци која ќе се чува на секундарна локација одделена од оригиналната на посебен уред за таа намена и
- да се врши репликација на базата на податоци од примарната на секундарната локација најмалку еднаш во текот на 24 часа.

Член 4

Серверот на базата на податоци кој е лоциран во обезбедена просторија (под 24 часовен видео надзор) треба да има технички карактеристики кои овозможуваат обработка и доставување на податоците во време потребно за запазување на роковите за доставување на податоци.

Член 5

Базата на податоци треба да врши автоматско превземање на податоците од централната база на податоци на банката.

Во базата на податоци, податоците може да се внесуваат и рачно.

Член 6

Базата на податоци треба да овозможи автоматско преземање на податоци од централната база на податоци на банката, и тоа за:

- готовински трансакции во износ од 15.000,00 евра во денарска противвредност или повеќе кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) кога станува збор за една трансакција;
- готовински трансакции во износ од 15.000,00 евра во денарска противвредност или повеќе кои се доставуваат до Управата кога станува збор за повеќе очигледно поврзани трансакции;
- извештаи за кои постои сомневање за перење пари или финансирање на тероризам, кои се доставуваат до Управата согласно член 54 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Законот);
- доставени одговори на банката до Управата согласно член 115 од Законот;
- трансакции кај кои како основ на трансакција се јавува позајмица и
- податоци за исплатени кредити.

Член 7

Базата на податоци треба да овозможи рачно да се внесуваат:

- барањата за дополнителни податоци, информации и документација, доставени до банките од страна на Управата;
- листи за сомнителни физички и правни лица;
- листи на ризични групи на клиенти утврдени од страна на одделот за спречување на перење пари и финансирање тероризам во банките и
- листи на физички лица, правни лица, групи и организации утврдени според прописите за рестриктивни мерки.

Член 8

Софтверското решение, лоцирано во обезбедена просторија под 24 часовен видео надзор и до кое имаат пристап лицата одговорни за одржување на хардверската опрема и софтверското решение, овластени лица од страна на банките за вршење ревизија и контрола, како и органите кои вршат надзор над примената на одредбите од Законот треба да:

- овозможува менаџирање на податоците во базата на податоци;
- овозможува бодување и категоризација на ентитетите и објектите во базата на податоци;
- овозможува менаџирање на случаи и следење на трансакции;
- генерира аларми во случај на совпаѓање помеѓу ентитетите во базата на податоци и предвидените листи од член 7 од овој правилник;
- овозможува генерирање на извештаи и статистики за потребите на Управата;
- биде заштитено од неовластен пристап;
- има можност за надградба;
- поседува заштитена копија која физички ќе се чува на локација одделена од оригиналната на посебен уред за таа намена и

- биде функционално, односно да овозможува пребарување низ базата на податоци и генерирање на извештаи по основ на пребарување.

Член 9

Информатичкиот систем за автоматска обработка на податоците треба да има копија на секундарна локација.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/16).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-2215/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

846.

Врз основа на член 86 став (3) од Законот данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.241/18) министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОДАЖНИ МЕСТА
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари.

Член 2

Извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари се поднесува на образец „ДЛД-И/ЗП“ изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.

Формата и содржината на образецот на извештајот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари („Службен весник на Република Македонија“ број 197/17).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-2591/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

за корисниците на продажни места на зелените пазари

ДЛД-И/ЗП

☐ Извештај за tekovna состојба ☐ Месечен извештај за промени

Единствен
даночен број

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

--	--

Телефон

е-пошта

* Појолнуца Уйрава за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Даночен период

од

до

Page 10 of 10

Рок за
поднесување

Локација на зелен пазар:

[illegible]

Назив /
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ

Датум на
пополнување

--

СВОЙСТВО

--

Потпис

--	--

Име и презиме

ЕМБГ

Датум на
пополнување

--	--

СВОЙСТВО

Потпис

--	--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДЛД-И/ЗП

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало до Управата за јавни приходи треба да поднесе Извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари (образец ДЛД-И/ЗП), најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот.

Во извештајот се внесуваат податоци за СВД (самостојни вршители на дејност) и за ФЛ (физички лица).

За секоја промена трговецот кој организира зелен пазар до Управата за јавни приходи треба да поднесе Извештај, најдоцна до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој настанала промената.

Извештајот се поднесува по пат на пренос на податоци во електронска форма.

Начинот на електронско пополнување на Извештајот ДЛД-И/ЗП е опишан во „Упатство за корисник“ и може да се врши:

- преку соодветна форма за внес на податоци за ДЛД-И/ЗП во информациски систем на УП; или
- со импортирање на претходно подготвени податоци во соодветен .xml формат, предефиниран и поставен на информациски систем на УП.

Напомена: Доколку едно правно лице - организатор на пазар поседува повеќе зелени пазари, истиот треба да поднесе Извештај со податоци за секој одделен пазар.

При поднесувањето правното лице - организатор на пазар означува дали поднесува Извештај за тековна состојба кој се поднесува до крајот на годината или Месечен извештај за промена на податоци.

Во образецот ДЛД-И/ЗП се внесуваат податоците за подносителот: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува Извештајот.

Во Извештајот за тековна состојба како даночен период се запишува годината за која се врши утврдувањето на данокот, а во Месечниот извештај за промена на податоци како даночен период се запишува месецот во кој настанала промената (пример: правното лице до крајот на 2018 година поднесува Извештај за тековна состојба за даночен период 01.01.2019-31.12.2019 година во кој ги внесува податоците за сите корисници на продажни места кои ќе користат продажни места во 2019 година, а за промените настанати во текот на месец Јануари 2019 година, до 10-ти Фебруари 2019 година поднесува Месечен извештај за промена на податоци за даночен период 01.01.2019 – 31.01.2019 година). Ако правното лице - организатор отвори нов пазар во текот на годината, истиот поднесува Месечен извештај за промена на податоци во кој како даночен период се запишува периодот од почеток на месецот во кој е отворен пазарот до крајот на годината (пример: организаторот на пазар отвара нов пазар на 10-ти Фебруари 2019 година, најдоцна до 10-ти Март 2019 година поднесува Месечен извештај за промена на податоци за даночен период 01.02.2019 – 31.12.2019 година).

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Извештај за тековна состојба

Во Извештајот за тековна состојба се внесуваат податоци за сите тековни корисници на продажни места кои ќе продолжат со користење на продажни места и во годината за која се врши утврдување на данокот:

- **Локација на зелен пазар** - впишете ја адресата (улица, број и општина каде е лоциран зелениот пазар).
- **Реден број** - реден број по хронологија.
- **Назив / Име и презиме на обврзникот** - впишете го називот / името и презимето на обврзникот - корисник на локацијата на зелениот пазар (пример: Петко Петковски).
- **ЕДБ / ЕМБГ на обврзникот** - впишете го Единствениот даночен број / Единствениот матичен број на граѓанинот - обврзникот на кој е извршено изнајмувањето на продажното место на зелениот пазар (пример: 1202982450040). Ако на обврзникот изнајмуваат повеќе различни продажни места на зелениот пазар, податоците за истиот обврзник за секое продажно место внесете ги во еден ред (пример: ако еден корисник закупува две тезги, од кои едната тезга ја закупува за период од 01.01.2019 до 30.09.2019 година, а другата тезга од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, правното лице - организаторот ги внесува податоците во еден ред, при што во „Период на закуп од“ внесува 01.01.2019 а во „Период на закуп до“ внесува 30.09.2019 година, додека пак во „Вкупен износ на закупнина“ го внесува збирот од закупнината за двете тезги заклучно со 30.09.2019 година. За останатиот период (од 01.10.2019 до 31.12.2019 година), Организаторот го внесува корисникот на тезгата во Месечен извештај како нов корисник.
- **Број на продажно место (тезга)** - впишете го бројот на закупеното продажно место на корисникот на локацијата на зелениот пазар (пример: 10).
- Ако корисникот закупува повеќе продажни места (тезги) внесете ги броевите на сите закупени продажни места (тезги).
- **Вид на промена** - се пополнува само во случај на поднесување на Месечниот извештај за промени на податоци за корисниците на продажни места.
- **Шифра на дејност** - впишете ја шифрата на дејноста поврзана со предметот на продажба или услуга (пример: 46.11). Ако корисникот закупува повеќе продажни места (тезги) и врши различни дејности впишете ги сите шифри на дејност.
- **Период на закуп (од - до)** - впишете го периодот на времетраење на закупот од / до (пример: од 01.04.2019 до 31.12.2019).
- **Вкупен износ на закупнина** - впишете го вкупниот износ на закупнината во денари, без дени (пример: 12.500).

Месечен извештај за промени на податоци за корисници на продажни места

Во Месечниот извештај за промена на податоци се внесуваат податоци за корисниците на продажните места за кои претходниот месец настанала промена на периодот на закуп, промена на вкупниот износ на закупнина, како и податоци за нови корисници на продажни места, со внесување на целосни податоци во полињата „Период на закуп (од - до)“ и „Вкупен износ на закупнина“.

Изберете го видот на промена кој го вршите: „нов корисник“, „одјава на корисник“ или „промена на закупнина“ и пополнете на следниот начин:

- За **нов корисник** пополнете ги целосно сите податоци.
- При **одјава на корисник** извршете промена само на претходно пријавениот краен датум од „Период на закуп (од - до)“.
- На пример, ако корисникот на тезга бил пријавен за период на закуп (од – до) 01.01.2019 – 31.12.2019 со вкупен износ на закупнина 12.000 денари (1.000 денари месечно), а од месец Мај е прекинат договорот за закуп на тезга, тогаш во Месечниот извештај за промени за период 01.05.2019 – 31.05.2019 внесете ги податоците за корисникот и продажното место за период на закуп (од – до) 01.01.2019 – 31.05.2019 и вкупен износ на закупнина 5.000 денари.
- При **промена на износот на закупнина** пополнете две ставки, односно прво направете промена на претходно пријавениот краен датум од „Период на закуп (од - до)“ за претходно пријавениот износ на закупнина, а потоа внесете нова ставка за истиот корисник и истото продажно место (тезга) со нов датум на почеток во полето „Период на закуп (од - до)“ и со нов износ на закупнина.
- На пример, ако корисникот на тезга бил пријавен за период на закуп (од – до) 01.01.2019 – 31.12.2019 со вкупен износ на закупнина 12.000 денари (1.000 денари месечно), а од месец Мај е направена промена на закупнината на 1.200 денари месечно, тогаш во првата ставка внесете ги податоците за корисникот и продажното место за период на закуп (од – до) 01.01.2019 – 30.04.2019 и вкупен износ на закупнина 4.000 денари, а во втората ставка внесете ги податоците за корисникот и продажното место за период на закуп (од – до) 01.05.2019 – 31.12.2019 и вкупен износ на закупнина 9.600 денари.

Преку месечниот извештај за промена се врши и исправка на извештајот доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточни или нецелосни податоци во Извештајот, за соодветниот даночен период.

Ако се работи за погрешно внесен корисник, организаторот во Месечниот извештај врши одјава на погрешно внесениот корисник и во „Период на закуп од“ го внесува датумот на почеток на закупот а во „Период на закуп до“ го внесува датумот внесен во полето „Период на закуп од“.

Корисникот кој закупува продажно место се внесува како Нов корисник.

Податоци за составувачот и потписникот

Кај податоци за составувач се пополнуваат податоци за даночниот обврзник или податоци за друго лице на кое му е дадено полномошно од даночниот обврзник (пр. сметководител).

Кај податоци за потписник се пополнуваат податоци за даночниот обврзник или податоци за друго лице на кое му е дадено полномошно од даночниот обврзник (пр. сметководител).

847.

Врз основа на член 85 став (9) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.241/18), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИСПЛАТЕН ДОХОД-ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗА ПРЕСМЕТАНИЕОТ И ПЛАТЕН ДАНОК
ПО ОДБИВКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.

Член 2

Месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка се поднесува на образецот „ДЛД-МИ/ИС“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот „ДЛД-МИ/ИС“ се поднесува електронски (.xlsx формат) во криптирана форма преку фајл серверот на приредувачот на игри на среќа, со безбеден енкриптиран сообраќај кој се одвива преку VPN мрежата.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка. („Службен весник на Република Македонија“ број 47/14).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-2592/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски**, с.р.



Република Северна Македонија
Министерство на финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ за исплатен доход - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка

ПРИЛОГ

ДЛД-МИ/ИС

Единствен
даночен број
Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Даночен период

од

до

Датум на
издавање
Рок за
потврдување
Исправка на
ДЛД-МИ/ИС

Број

ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ

Ред. бр.	Име и презиме на обврзникот	ЕМБГ на обврзникот / Број на документ за идентификација на странско физичко лице	Износ на остварена добивка	Износ на пресметаниот и платен данок на личен доход	Дата на исплата на добивка
1	2	3	4	5	6

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДЛД-МИ/ИС

Исплатувачот на добивки од посебните игри на среќа (казино, обложувалница и автомат клуб) должен е до Управата за јавни приходи да достави Месечен извештај за исплатен доход - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка (образец ДЛД-МИ/ИС), согласно член 85 став 3 од Законот за данок на личен доход.

Месечниот извештај се поднесува најдоцна до 7-ми (седми) во тековниот за претходниот месец, во електронска форма преку фајл серверот на приредувачот на игри на среќа, со безбеден енкриптиран сообраќај кој се одвива преку VPN мрежата. Образецот на месечниот извештај кој се поднесува, се доставува електронски (.xlsx формат) во криптирана форма. За електронска енкрипција на податоците се користи Open Source апликација која се базира на криптографски алгоритми. Податоците се криптираат со јавниот клуч на примачот. За автентикација се користат идентификациони кодови кои УЈП ги користи за оваа намена.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, период за кој се поднесува и рок на поднесување на Извештајот. Доколку утврдите дека сте пријавиле неточни или нецелосни податоци во Извештајот, должни сте да извршите исправка преку поднесување на нов исправен образец "ДЛД-МИ/ИС" за периодот за кој се поднесува Извештајот. При поднесување на исправката на претходно поднесениот Извештај, означете го полето "Исправка на ДЛД-МИ/ИС" со внесување на знакот "X" и наведете го периодот за кој се врши исправката.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните податоци.

Податоци за обврзникот

Внесете ги податоците поединечно за секој обврзник на кој сте му извршиле исплата на доход - добивка и за секоја исплата на добивка што сте ја извршиле во месецот за кој го поднесувате Извештајот "ДЛД-МИ/ИС".

- **Име и презиме на обврзникот** - се внесува името и презимето на лицето на кое е извршена исплатата.
- **ЕМБГ на обврзникот/Број на документ за идентификација на странско физичко лице** - внесете го Единствениот матичен број на обврзникот (ЕМБГ) на домашното физичко лице на кое е извршена исплатата. Доколку станува збор за странско физичко лице, се внесува бројот на документот за идентификација на странското физичко лице (број на пасош, лична карта...).
- **Износ на остварена добивка** - се внесува даночната основа, односно кај игрите на среќа во обложувалница се внесува разликата помеѓу остварената добивка и поединечната уплата, а кај игрите на среќа во казино и автомат клуб се внесува износот на поединечната исплата на добивката.
- **Износ на пресметан и платен данок на личен доход** - внесете го износот на платениот данок на личен доход.
- **Дата на исплата на добивката** - се внесува денот, месецот и годината на исплата на доходот - добивката.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**848.**

Врз основа на член 34 став 4 и член 35 став 4 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИТОСАНИТАРНИ-
ОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ФИТОСАНИТАРНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ(*)****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/10, 8/11, 123/15 и 214/16) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2019 година.

Бр.103-44/4
6 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

(*) Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Прилог 1

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter		2. Фитосанитарен сертификат / Phytosanitary certificate	
		No. MK _____ ОРИГИНАЛ / ORIGINAL	
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee		4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: до Организацијата/ите за заштита на растенијата на: / to Plant Protection Organization(s) of:	
		5. Место на потекло / Place of origin	
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance		РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство / Ministry of agriculture, forestry and water economy	
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry			
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants		9. Пријавена количина / Quantity declared	
10. Ова е потврда дека растенијата или растителните производи наведени погоре: / This is to certify that the plant or plant products described above: - се службено прегледани во согласност со соодветните постапки / have been inspected according to appropriate, and - се смета дека не се заразени од карантински штетни организми и практично не се заразени со други штетни организми и / are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and - се смета дека се во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник / are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country			
11. Дополнителна изјава / Additional declaration			
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		Место на издавање / Place of issue	
12. Трепирање / Treatment		Датум / Date	
13. Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient	14. Времетраење и температура / Duration and temperature		
15. Концентрација / Concentration	16. Датум / Date		
17. Дополнителни информации / Additional information		Име и потпис на овластеното лице / Name and signature of authorized officer	
		Печат на Организацијата / Stamp of organisation	

Сериски број: 0000000

FRANCAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire No.
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la Protection des végétaux de _____ à
Organisation (s) de la protection des végétaux de _____
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis: nombre et nature des colis, le nom
du produit, le nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié que les végétaux ou produits décrits ci-
dessus :
-ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
-estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation
phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis
dangereux, et
-sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire
en vigueur dans le pays importateur.
11. Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE
DESINFECTION
12. Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Date
17. Renseignements complémentaires

DEUTSCH

1. Name und Anschrift des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis No.
3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von _____ an Pflanzenschutzdienst
(e) von _____
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzübergangsort
8. Unterscheidungsmerkmale: Zahl und Beschreibung der
Packstücke, Name des Erzeugnisses, botanischer Name
der Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Hiermit wird bescheinigt, daß die Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnisse:
-nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind und,
-frei von Quarantäneschädorganismen und praktisch frei
von anderen gefährlichen Schadorganismen befunden
wurden, und
-als den im Bestimmungsland geltenden
Pflanzenschutzvorschriften entsprechend angesehen
werden
11. Zusätzliche Erklärung
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG
12. Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datum
17. Sonstige Angaben

ESPAÑOL

1. Nombre y dirección del exportador
2. Certificado fitosanitario No.
3. Nombre y dirección declarados del destinatario
4. Organización de Protección Fitosanitaria de _____ a
Organización de Protección Fitosanitaria (s) de _____
5. Lugar de origen
6. Medios de transporte declarados
7. Punto de entrada declarado
8. Marcas distintivas: número y descripción de los bultos,
nombre del producto nombre botánico de las plantas: il
numero e natura dei colli, il nome del prodotto, il nome
botanico delle piante
9. Cantidad declarada
10. Por la presente se certifica que las plantas o
productos vegetales descritos más arriba:
-se han inspeccionado de acuerdo con los
procedimientos adecuados, y
-se consideran exentos de plagas de cuarentena, y
prácticamente exentos de otras plagas nocivas, y que
-se considera ajustan a las disposiciones fitosanitarias
vigentes en el país importador
11. Declaración suplementaria
TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O
DESINFECCION
12. Tratamiento
13. Preparado químico (ingrediente activo)
14. Duración y temperatura
15. Concentración
16. Fecha
17. Información adicional

РУССКИЙ

1. Название и адрес экспортера
2. Фитосанитарный сертификат No.
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация по защите растений от _____ в
организации по защите растений (ы)
5. Место происхождения
6. Заявленный вид транспорта
7. Заявленный пограничный пункт
8. Отличительные знаки: номер и описание упаковок,
название продукта, ботаническое название растений
9. Заявленное количество
10. Этот сертификат служит гарантий того, что
описанные выше растения или растительных
продуктов,
-прошли карантинный осмотри, и
-практически свободны от карантинных вредителей, и
практически свободна от других повреждения вредных
организмов, и
-рассматриваются в соответствии с действующим
фитосанитарным нормам страны-импортера
11. Дополнительная декларация
Фумигация и/или дезинфекция обработка
12. Обработка
13. Химическая (активный ингредиент)
14. Время и температуру
15. Концентрации
16. Дата
17. Дополнительная информация

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter		2. Фитосанитарен сертификат / Phytosanitary certificate	
		No. MK _____ КОПИЈА / COPY	
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee		4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: до Организација/ите за заштита на растенијата на: / to Plant Protection Organization(s) of:	
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance		5. Место на потекло / Place of origin РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство / Ministry of agriculture, forestry and water economy 	
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry			
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants		9. Пријавена количина / Quantity declared	
10. Ова е потврда дека растенијата или растителните производи наведени погоре: / This is to certify that the plant or plant products described above: - се службено прегледани во согласност со соодветните постапки / have been inspected according to appropriate, and - се смета дека не се заразени од карантински штетни организми и практично не се заразени со други штетни организми и / are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and - се смета дека се во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник / are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country			
11. Дополнителна изјава / Additional declaration			
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		Место на издавање / Place of issue	
12. Третирање / Treatment		Датум / Date	
13. Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient	14. Времетраење и температура / Duration and temperature	Име и потпис на овластеното лице / Name and signature of authorized officer Печат на Организацијата / Stamp of organisation	
15. Концентрација / Concentration	16. Датум / Date		
17. Дополнителни информации / Additional information			

Сериски број: 0000000

FRANCAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire No.
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la Protection des végétaux de _____ à
Organisation (s) de la protection des végétaux de _____
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis: nombre et nature des colis, le nom du produit, le nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié que les végétaux ou produits décrits ci-dessus :
-ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
-estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et
-sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
11. Déclaration supplémentaire
- TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION
12. Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Date
17. Renseignements complémentaires

DEUTSCH

1. Name und Anschrift des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis No.
3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von _____ an Pflanzenschutzdienst (e) von _____
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzüberschrittsort
8. Unterscheidungsmerkmale: Zahl und Beschreibung der Packstücke, Name des Erzeugnisses, botanischer Name der Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Hiermit wird bescheinigt, daß die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:
-nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind und,
-frei von Quarantäneschädorganismen und praktisch frei von anderen gefährlichen Schadorganismen befunden wurden, und
-als den im Bestimmungsland geltenden Pflanzenschutzvorschriften entsprechend angesehen werden
11. Zusätzliche Erklärung
- ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG
12. Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datum
17. Sonstige Angaben

ESPAÑOL

1. Nombre y dirección del exportador
2. Certificado fitosanitario No.
3. Nombre y dirección declarados del destinatario
4. Organización de Protección Fitosanitaria de _____ a
Organización de Protección Fitosanitaria (s) de _____
5. Lugar de origen
6. Medios de transporte declarados
7. Punto de entrada declarado
8. Marcas distintivas: número y descripción de los bultos, nombre del producto nombre botánico de las plantas: il numero e natura dei colli, il nome del prodotto, il nome botanico delle piante
9. Cantidad declarada
10. Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba:
-se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados, y
-se consideran exentos de plagas de cuarentena, y prácticamente exentos de otras plagas nocivas, y que
-se considera ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país importador
11. Declaración suplementaria
- TRATAMIENTO DE DESINFESTATION O DESINFECCION
12. Tratamiento
13. Preparado químico (ingrediente activo)
14. Duración y temperatura
15. Concentración
16. Fecha
17. Información adicional

РУССКИЙ

1. Название и адрес экспортера
2. Фитосанитарный сертификат No.
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация по защите растений от _____ в
организации по защите растений (ы)
5. Место происхождения
6. Заявленный вид транспорта
7. Заявленный пограничный пункт
8. Отличительные знаки: номер и описание упаковок, название продукта, ботаническое название растений
9. Заявленное количество
10. Этот сертификат служит гарантий того, что описанные выше растения или растительных продуктов,
-прошли карантинный осмотри, и
-практически свободны от карантинных вредителей, и практически свободна от других повреждения вредных организмов, и
-рассматриваются в соответствии с действующим фитосанитарным нормам страны-импортера
11. Дополнительная декларация
Фумигация и/или дезинфекция обработка
12. Обработка
13. Химическая (активный ингредиент)
14. Время и температуру
15. Концентрации
16. Дата
17. Дополнительная информация

Прилог 2

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter		2. Фитосанитарен сертификат за реекспорт / Phytosanitary certificate for re-export No. MK _____ ОРИГИНАЛ / ORIGINAL	
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee		4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: до Организација/ите за заштита на растенијата на: /to Plant Protection Organization(s) of:	
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance		5. Место на потекло / Place of origin РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство / Ministry of agriculture, forestry and water economy 	
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry			
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants		9. Пријавена количина / Quantity declared	
10. Ова е потврда / This is to certify - дека растенијата или растителните производи наведени погоре беа увезени во _____ (државата која врши реекспорт) _____ од (државата со потекло), осигурени со фитосанитарен сертификат број _____ /that the plant or plant products described above were imported into _____ (country of re-export) from _____ (country of origin), covered by phytosanitary certificate No: _____ (*) ☐ оригинал / original ☐ заверена копија од оригиналот е прикачена на сертификатот / certified true copy of which is attached to this certificate - дека се / that they are: (*) ☐ пакувани / packed ☐ препакувани / repacked in ☐ оригинални / original ☐ нова амбалажа / new containers - дека во основа на / that based on the (*) ☐ оригиналниот фитосанитарен сертификат и / original phytosanitary certificate and ☐ по дополнителна инспекција, утврдено е дека во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник, и / additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country, and - дека за време на складирањето во / that during storage in _____ државата која врши реекспорт, пратката не била изложена на опасни зарази или инфекции од штетни организми / country of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection - (*) означени соодветните квадратчиња ☐ / Insert tick in appropriate boxes ☐ 11. Дополнителна изјава / Additional declaration			
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		Место на издавање / Place of issue	
12. Третирање / Treatment		Датум / Date	
13. Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient	14. Времетраење и температура / Duration and temperature	Име и потпис на овластеното лице / Name and signature of authorized officer	
15. Концентрација / Concentration	16. Датум / Date		
17. Дополнителни информации / Additional information		Печат на Организацијата / Stamp of organisation	

Сериски број: 0000000

FRANCAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire de ré-exportation
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la Protection des végétaux de _____ à
Organisation (s) de la protection des végétaux de _____
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis: nombre et nature des colis, nom du produit,
nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié
- que les végétaux ou produits végétaux, décrits ci-dessus, sont
importés en.....(le pays de ré-exportation) de(le pays
d'origine) couvert par certificat phytosanitaire Non:.....
(*) ☐ d'origine ☐ copie certifiée du pays d'origine
- qu'ils sont
(*) ☐ que les végétaux ou produits végétaux sont dans leur
emballage d'origine ☐ que les végétaux ou produits végétaux sont
re-conditionnés ☐ un emballage d'origine ☐ un emballage
nouveau
- que les végétaux ou produits végétaux d'après
(*) ☐ le certificat phytosanitaire et ☐ inspection supplémentaire sont
judés conformes à la réglementation en vigueur du pays
importateur,
- que les végétaux ou produits végétaux au cours stockage
dans.....(le pays de ré-exportation) sont gardés dans des
conditions, qui empêchent tout le risque d'infestation ou de
contamination - (*) Mettre une croix dans les cases appropriées
11. Déclaration supplémentaire
- Traitement de désinfestation et/ou de désinfection**
12. Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Date
17. Renseignements complémentaires

DEUTSCH

1. Name und Anschrift des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr
3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von _____ an Pflanzenschutzdienst (e) von _____
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzüberschritt
8. Unterscheidungsmerkmale: Zahl und Beschreibung der
Packstücke, Name des Erzeugnisses, botanischer Name der
Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Dies ist/wird bescheinigt,
- daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:
- aus(Ursprungsland) nach....(Weiterverwendland) eingeführt
worden sind und dass ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis
Nr.....dessen
(*) ☐ original ☐ oder beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt
beigefügt war
- in ihrer ursprünglichen Verpackung, ☐ in einer neuen
Verpackung ☐ befördert werden zusätzliche Untersuchung
☐ als den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des
Bestimmungslandes entsprechend angesehen werden und
- die Sendung während ihrer Lagerung in(Weiterverwendland)
keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war
(*) Legen Sie im entsprechenden Kästchen ankreuzen
11. Zusätzliche Erklärung
- Entseuchung und/oder Desinfizierung**
12. Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datos
17. Sonstige Angaben

ESPAÑOL

1. Nombre y dirección del exportador
2. Certificado fitosanitario de reexportación
3. Nombre y dirección declarados del destinatario
4. Organización de Protección Fitosanitaria de _____ a
Organización (es) de Protección Fitosanitaria de _____
5. Lugar de origen
6. Medios de transporte declarados
7. Punto de entrada declarado
8. Marcas distintas: número y descripción de los bultos, nombre
del producto, nombre botánico de las plantas
9. Cantidad declarada
10. Esta es la se certifica:
- que los vegetales o productos vegetales descritos arriba se
importaron en.....(país de reexportación) de.....(país de origen)
amparados por el certificado fitosanitario n °.....
(*) ☐ original, ☐ copia certificada de los cuales es adjunta al
presente certificado
- que son
(*) ☐ Bolsas de ☐ embalados en los envases originales ☐ nuevo
- que, basándose en la (*) certificado) ☐ fitosanitario original e
inspección adicional ☐ se considera que se ajustan a la
reglamentación fitosanitaria actual de la país importador,
- que durante el almacenamiento en(país de reexportación)
el envío no ha sido expuesto a riesgos de infestación o infección -
(*) Cruzar la casilla correspondiente ente
11. Declaración suplementaria
- Tratamiento de desinfestacion o desinfeccion**
12. Tratamiento
13. Preparado químico (ingrediente activo)
14. Duración y temperatura
15. Concentración
16. Fecha
17. Información adicional

РУССКИЙ

1. Название и адрес экспортера
2. Фитосанитарного сертификата на реэкспорт
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация по защите растений от _____ в организации по
защите растений (ы)
5. Место происхождения
6. Заявленный вид транспорта
7. Заявленный пограничный пункт
8. Характерные признаки: номер и описание упаковок, название
продукта, ботаническое наименование растений
9. Заявленное количество
10. Этот сертификат служит гарантий того,
- что описанные выше растения или растительная продукция,
были импортированы в.....(страну _____ реэкспорта)
из.....(страны происхождения), со сертификатом №.....
(*) ☐ оригинальный ☐ дубликат, который приложен к этому
сертификату,
- что они
(*) ☐ упакованные ☐ снова упакованные ☐ в оригинальный
упаковки ☐ в новый контейнер
- что на основе
(*) ☐ соответствуют на оригинальной сертификат ☐ прошли
дополнительный осмотр и соответствуют и требования страны
импортера
- что при хранении в.....(страна реэкспорта) груз не
подвергался риску заражения или инфекции - (*) Нужно
зачеркнуть
11. Дополнительная декларация
- Фумигация и/или дезинфекция**
12. Обработка
13. Химическая (активный ингредиент)
14. Время и температуру
15. Концентрации
16. Дата
17. Дополнительная информация

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter		2. Фитосанитарен сертификат за реекспорт / Phytosanitary certificate for re-export No. МК _____ КОПИЈА / COPY	
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee		4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: до Организацијата/ите за заштита на растенијата на: / to Plant Protection Organization(s) of:	
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance		5. Место на потекло / Place of origin	
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry		РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство / Ministry of agriculture, forestry and water economy 	
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants		9. Пријавена количина / Quantity declared	
10. Ова е потврда / This is to certify - дека растенијата или растителните производи наведени погоре беа увезени во _____ (државата која врши реекспорт) _____ од (државата со потекло), осигурени со фитосанитарен сертификат број _____ / that the plant or plant products described above were imported into _____ (country of re-export) from _____ (country of origin), covered by phytosanitary certificate No: _____ (*) ☐ оригинал / original ☐ заверена копија од оригиналот е прикачена на сертификатот / certified true copy of which is attached to this certificate - дека се / that they are: (*) ☐ пакувани / packed ☐ препакувани / repacked in ☐ оригинални / original ☐ нова амбалажа / new containers - дека во основа на / that based on the (*) ☐ оригиналниот фитосанитарен сертификат и / original phytosanitary certificate and ☐ по дополнителна инспекција, утврдено е дека во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник, и / additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country, and - дека за време на складирањето во / that during storage in _____ државата која врши реекспорт, пратката не била изложена на опасни зарази или инфекции од штетни организми / country of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection - (*) означити соодветните квадратчиња ☐ / insert tick in appropriate boxes ☐			
11. Дополнителна изјава / Additional declaration			
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		Место на издавање / Place of issue	
12. Третирање / Treatment		Датум / Date	
13. Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient	14. Времетраење и температура / Duration and temperature		
15. Концентрација / Concentration	16. Датум / Date		
17. Дополнителни информации / Additional information		Име и потпис на овластеното лице / Name and signature of authorized officer Печат на Организацијата / Stamp of organisation	

Сериски број: 0000000

FRANCAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire de ré-exportation
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la Protection des végétaux de _____ à Organisation (s) de la protection des végétaux de _____
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis: nombre et nature des colis, nom du produit, nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié
 - que les végétaux ou produits végétaux, décrits ci-dessus, sont importés en.....(le pays de ré-exportation) de(le pays d'origine) couvert par certificat phytosanitaire Non:.....
 - (*) ☐ d'origine ☐ copie certifiée du pays d'origine
 - qu'ils sont
 - (*) ☐ que les végétaux ou produits végétaux sont dans leur emballage d'origine ☐ que les végétaux ou produits végétaux sont re-conditionnés ☐ un emballage d'origine ☐ un emballage nouveau
 - que les végétaux ou produits végétaux d'après
 - (*) ☐ le certificat phytosanitaire et ☐ inspection supplémentaire sont jugés conformes à la réglementation en vigueur du pays importateur,
 - que les végétaux ou produits végétaux au cours stockage dans.....(le pays de ré-exportation) sont gardés dans des conditions, qui empêchent tout le risque d'infestation ou de contamination - (*) Mettre une croix dans les cases appropriées
11. Déclaration supplémentaire
- Traitement de desinfestation et/ou de désinfection**
12. Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Data
17. Renseignements complémentaires

DEUTSCH

1. Name und Anschrift des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr
3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von _____ an Pflanzenschutzdienst (e) von _____
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzübergangsort
8. Unterscheidungsmerkmale: Zahl und Beschreibung der Packstücke, Name des Erzeugnisses, botanischer Name der Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Dies ist wird bescheinigt,
 - daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:
 - aus(Ursprungsland) nach.... (Weiterverwendeland) eingeführt worden sind und dass ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis Nr.dessen
 - (*) ☐ original ☐ oder beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt beigelegt war
 - in ihrer ursprünglichen Verpackung, ☐ in einer neuen Verpackung ☐ befördert werden zusätzliche Untersuchung ☐ als den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes entsprechend angesehen werden und
 - die Sendung während ihrer Lagerung in(Weiterverwendeland) keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war
 - (*) Legen Sie im entsprechenden Kästchen ankreuzen
11. Zusätzliche Erklärung
- Entseuchung und/oder Desinfizierung**
12. Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datos
17. Sonstige Angaben

ESPAÑOL

1. Nombre y dirección del exportador
2. Certificado fitosanitario de reexportación
3. Nombre y dirección declarados del destinatario
4. Organización de Protección Fitosanitaria de _____ a Organización (es) de Protección Fitosanitaria de _____
5. Lugar de origen
6. Medios de transporte declarados
7. Punto de entrada declarado
8. Marcas distintas: número y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
9. Cantidad declarada
10. Esta es la se certifica:
 - que los vegetales o productos vegetales descritos arriba se importaron en....(país de reexportación) de....(país de origen) amparados por el certificado fitosanitario n °:.....
 - (*) ☐ original, ☐ copia certificada de los cuales es adjunta al presente certificado
 - que son
 - (*) ☐ Bolsas de ☐ embalados en los envases originales ☐ nuevo
 - que, basándose en la (* certificado) ☐ fitosanitario original e inspección adicional ☐ se considera que se ajustan a la reglamentación fitosanitaria actual de la país importador,
 - que durante el almacenamiento en (país de reexportación) el envío no ha sido expuesto a riesgos de infestación o infección -
 - (*) Cruzar la casilla correspondiente ente
11. Declaración suplementaria
- Tratamiento de desinfestacion o desinfeccion**
12. Tratamiento
13. Preparado químico (ingrediente activo)
14. Duración y temperatura
15. Concentración
16. Fecha
17. Información adicional

РУССКИЙ

1. Название и адрес экспортера
2. Фитосанитарного сертификата на реэкспорт
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация по защите растений от _____ в организации по защите растений (ы)
5. Место происхождения
6. Заявленный вид транспорта
7. Заявленный пограничный пункт
8. Характерные признаки: номер и описание упаковок, название продукта, ботаническое наименование растений
9. Заявленное количество
10. Этот сертификат служит гарантией того,
 - что описанные выше растения или растительная продукция, были импортированы в..... (страну _____ реэкспорта) из.....(страны происхождения), со сертификатом №.....
 - (*) ☐ оригинальный ☐ дубликат, который приложен к этому сертификату,
 - что они
 - (*) ☐ упакованные ☐ снова упакованные ☐ в оригинальный упаковки ☐ в новый контейнер
 - что на основе
 - (*) ☐ соответствуют на оригинальной сертификат ☐ прошли дополнительный осмотр и соответствуют и требования страны импортера
 - что при хранении в.....(страна реэкспорта) груз не подвергался риску заражения или инфекции - (*) Нужно зачеркнуть
11. Дополнительная декларация
- Фуимигация и/или дезинфекция**
12. Обработка
13. Химическая (активный ингредиент)
14. Время и температуру
15. Концентрации
16. Дата
17. Дополнительная информация

849.

Врз основа на член 82-љ став (42) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ШУМСКИ ПОЛИЦАЕЦ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за шумски полицаец (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

Испитот се состои од два дела, стручен дел на испитот и тактичко-технички дел на испитот.

Член 3

Во испитот се содржани прашања од областите кои биле опфатени со спроведената обука за засновање на работен однос.

Во зависност од тоа кој дел од испитот се полага, прашањата се поделени на два дела и тоа:

- прашања од стручниот дел на испитот кој содржи вкупно 30 прашања и
- прашања од тактичко-техничкиот дел на испитот кој содржи вкупно 30 прашања.

Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една е неточна во мал обем (се губат мал број на поени) и една е неточна во голем обем (се губат голем број на поени).

Член 4

Прашањата од испитот во зависност од понудените опции се вреднуваат со поени и тоа:

- секој точен одговор се бодува со 1 поен,
- секој неточен одговор во мал обем се бодува со 0,5 поени и
- секој неточен одговор во голем обем и сличните не се бодуваат

Поените на прашањата се определени во тестот.

Член 5

Кандидатот кој во стручен дел на испитот ќе освои најмалку 60% од вкупниот број на предвидени поени односно доколку постигнал најмалку 18 поени, се смета дека го положил стручниот дел од испитот и се стекнува со право да го полага тактичко-техничкиот дел од испитот.

Кандидатот кој во тактичко-техничкиот дел од испитот ќе освои најмалку 60% од вкупниот број на предвидени поени односно доколку постигнал најмалку 18 поени, се смета дека го положил тактичко-техничкиот дел од испитот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.111-3683/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

850.

Врз основа на член 82-љ став (68) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ШУМСКИ ПОЛИЦАЕЦ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Уверението за шумски полицаец.

Член 2

Уверението за шумски полицаец се издава на хартија на А4 формат во бела боја на кое во позадина е отпечатен знакот на шумската полиција.

Формата и содржината на Уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.111-3684/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.



ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 82-ль став (68) од Закон за шумите, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

УВЕРЕНИЕ
ЗА ШУМСКИ ПОЛИЦАЕЦ

(име, татково име и презиме, ЕМБГ)

(ден, месец, година, место, држава на раѓање)

(место на живеење)

На ден _____ го положи испитот за шумски полицаец.

Уверението има важност 5 години, до _____ година.

Број _____
_____ година
Скопје

М.П.

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Николовски

851.

Врз основа на член 86 став (2) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УНИФОРМАТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.

Член 2

Шумските полицајци за време на извршување на своите работни задачи и обврски, во зависност од сезоната носат зимска и летна униформа.

Член 3

Зимската униформа се состои од следниве делови со состав:

1. Виндјакна со полар влошка (35% памук, 65% полиестер рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м² (+/- 5%), отпорен на вода и масло. Влошката со состав 100% полиестер, поларен флис и површинска маса 280 г/м² (+/- 5%),

2. Јакна со полар влошка (35% памук, 65% полиестер рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м² (+/- 5%), отпорен на вода и масло. Влошката со состав 100% полиестер, поларен флис и површинска маса 280 г/м² (+/- 5%),

3. Наметка за дожд (најлон со внатрешен премаз од ПВЦ, површинска маса 200г/м² и дебелина на материјалот од минимум 0,15мм.),

4. Зимски пантолони (35% памук, 65% полиестер, рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м² (+/- 5%), отпорен на вода и масло),

5. Кошула со долги ракави (67% памук, 33% полиестер, површинска маса 145 г/м² +/- 5%, рипстоп ткаење, отпорен на вода и масло),

6. Цемпер (50% рунска волна, 50% полиестер),

7. Капа (надворешност од полиамид, термовлошка од полиестер),

8. Пододело (100 % памук, горен и долен дел),

9. Кожни ракавици и

10. Ремен за панталони од балистичко платно

11. Опасач со футроли за пиштол, резервен оквир, лисици, батерија, палка од балистичко платно

12. Зимски чорапи (70% волна, 30% полиестер) и

13. Чизми (водоотпорна мазна кожа со гумен силно назабен ѓон)

Член 4

Деловите на униформа на шумските полицајци го имаат следниот крој и боја:

1. Виндјакна со полар влошка со класичен крој со должина до половина на бутите. Јаката е припиена покрај вратот. Виндјакната по должина се закопчува со патент затворац и шест скриени метални дриkerи. На рамениците лево и десно е зашиена по една еполета, од ист материјал како виндјакната, широка од 4 до 6 см, а долга од 13 до 16 см, во согласност со големинските броеви. Еполетите со едниот крај се зашиени на ракавот, а другиот крај во форма на тап агол се закопчува

до околувратникот со пластично копче во темно зелена боја со пречник од 0,16 м. На виндјакната од надворешната предна страна на градите, од лево и десно се наоѓа по еден „торба“ џеб со капак, широк од 4,5 до 6 см. кој се закопчува со метален дриker. Џебовите се широки од 20 до 22 см. и долги од 16 до 18 см. На долниот дел на виндјакната под струкот од левата и десната страна се наоѓа отвор за 2 врежани џеба, со ширина од 20 до 22 см. и со капак со ширина од 4,5 до 6 см. кој се затвора со метален дриker. Во пределот на појасот на виндјакната во вишиениот тунел вградена е еластична врвка за затегање. Над левиот горен џеб има „чичак“- лента на која се поставува еполета со ознака на звањето. Ракавот е во обичен крој, составен од два дела, а на лакот има две фалти свртени нагоре. На долниот дел од ракавот има лента од ист материјал како и виндјакната, широка од 4 до 5 см., а долга од 16 до 20 см. која на едниот крај е зашиена на ракавот, а другиот се завршува во облик на тап агол и се прицврстува со „чичак“- лента. На десниот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вишиена е „чичак“- лента на која е поставен натписот „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вишиена е „чичак“- лента со облик на штит на која е поставен амблемот на шумската полиција во форма на штит со зелена боја на краевите, а во основа е со темно-зелена боја, во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Република Северна Македонија, а под него стои со зелени букви РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, FORESTRY POLICE во форма на полукруг. Под него во форма на два полукруга има симбол на две гранки од Даб (лев полукруг) и Ела (десен полукруг), а во средината се аплицирани два желада со два листа од даб. Под пазувите на двата ракава е вишиено парче за зајакнување во полукружна форма од ист материјал, со по 3 отвори за вентилација. Исто така се зајакнати и подлактиците. На страничните шавови на виндјакната, во долниот дел има отвор со должина од 30 см. Кој се затвора со патент, широк 0,6 см со два лизгачи, а служи за пристап до оружјето. Виндјакната има капулјача од истиот материјал, која е фиксна на околувратникот и има можност да се собере во крагњата, а од внатрешна страна е обложена со постава од полиестер со површинска маса од 90-110 гр/м², по цела површина, и во ракавите. Виндјакната има влошка, која е прикачена со патент. Истата може да се вади и да се носи како посебен елемент, а на ракавите има рендер ластик на кој има јамка (гајка) со која се прицврстува за виндјакната на кој има јамка (гајка) со која се прицврстува за виндјакната. Во шавот на вратниот отвор надворешно е нашиена гајка за закачалка, кој лежи рамно и истовремено служи за прикачување и на надворешната јакна. Влошката од виндјакната има појачување во пределот на лактите, рамената и предниот дел на стомакот од основниот материјал на виндјакната, во рипстоп ткаење и има два врежани џеба на патент во предниот долен дел.

2. Јакна со полар влошка е со класичен крој. Се закопчува со патент затворац и со пет метални дриkerи. На блузата од надворешната предна страна на градите се наоѓа по еден „торба“ џеб со капак што се затвора со по еден метален дриker, а на долниот дел од двете страни се наоѓа по еден врежан џеб со капак што се затвора со по еден патент. Горните џебови се широки од 12 до 14 см. и долги од 15 до 17 см., долните џебови се широки од 18 до 20 см. и долги од 21 до 23 см. Над горниот лев џеб има „чичак“ – лента на која се поставува еполета со ознака на звањето. На десниот ракав

на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вишиена е „чичак“ – лента на која е поставен натписот „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав од растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вишиена е „чичак“ – лента со облик на штит на која е поставен амблемот на шумската полиција во форма на штит со зелена боја на краевите, а во основа е со темно-зелена боја, во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Република Северна Македонија, а под него стои со зелени букви РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, FORESTRY POLICE во форма на полукруг. Под него во форма на два полукруга има симбол на две гранки од Даб (лев полукруг) и Ела (десен полукруг), а во средината се аплицирани два жезла со два листа од даб. Ракавот е со обичен крој, составен од два дела со зајакнати подлактици, а на долниот дел завршуваат со метален дрикер. Виндјакната има влошка, која е прикачена со полукружен патент по целата површина на јакната. Истата може да се вади, а на ракавите има рендер ластик кој е прицврстен со копче.

3. Наметката за дожд е изработена од водоотпорен материјал во темно зелена боја. Наметката е со широк и комотен крој, со должина до средината на потколениците. Јаката е стоечка и на неа фиксно е поставена протната кулавка. По должина на предниот раб на кулавката, протната е врвка за затегнување на истата. На левата предна страна од наметката, во висина на градите е отпечатен амблемот на шумска полиција. На двете страни од предниот дел на наметката има косо поставени отвори за рацете, со должина од 30 до 40см. зајакнати со лента од истиот материјал кои служат за зацврстување на положбата на истата. На градите има џеб со капак од основниот материјал.

4. Зимските панталони се со висок струк и систем за подесување (затегане). Коланот е внатрешен со 7 гајки, зајакнати со ринглици. На предната страна има шлиц што се закопчува со патент. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 16 до 18 см. и должина од 26 до 28 см. По колкот од двете страни има по еден нашиен полуторба џеб со ширина од 7 до 9 см. и должина 10 до 12 см. На двете ногавици има по еден „торба“ џеб широк од 17 до 20 см. и долг од 21 до 23 см. Во пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната врвка. На задниот горен дел од двете страни има по еден џеб со ширина од 12 до 14 см. и долг од 19 до 21 см. што се затвара со капак и по едно скриено копче. Панталоните од внатрешната страна целосно се обложени со полар ткаенина.

5. Кошула со долги ракави е со рамен крој и класична јака. Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по еден „торба“ џеб со капак кој се затвара со чичак - лента. Ширината на џебовите е од 13 до 15 см., а должината од 15 до 17 см. На капакот во горниот десен џеб со букви во жолта боја дворедно е извезено „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“ а на џебот е вишиена „чичак“ - лента во форма на штит, каде се поставува амблемот на шумската полиција. Над горниот лев џеб има „чичак“ - лента на која се поставува еполетата со ознаката на звањето. На долниот дел на ракавот има манжетна која се закопчува со пластично копче со пречник од 0,16 см. во темно зелена боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лента-

та е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со пречник 0,16см. во темно зелена боја.

6. Џемперот е со стоечка рол јака. На предна страна се закопчува со патент со должина до пределот на градите. Ракавот е составен од едно парче. Во пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со платнена ткаенина. На долниот дел од џемперот и ракавите има рендер - ластик широк 7 см. На предната лева страна (во висина на градите) има џеп со поклопец што се закопчува со „чичак“ - лента, а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете страни на рамењата на џемперот има по една еполета која од една страна е углавена во ракавот, а другата страна е во форма на агол и се закопчува со темно зелено копче. На десниот ракав има вишиена „чичак“ - лента на која се поставува натпис „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“, поставен на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има вишиена „чичак“ - лента на која се поставува амблем на шумската полиција, поставен на 10 см. од рамото.

7. Капата се изработува во две варијанти: летна и зимска. Зимската капа има стреа и кружен облик со подвижни страни кои преку горната површина меѓусебно се спојуваат со два дрикера или „чичак“ - лента. Од внатрешната страна капата е поставена со платно и футрована термо влошка. На предната страна на капата, над стреата има амблем во форма на круг со кружна форма со дијаметар од 4 цм со темно зелена боја. Во средината со златна боја се испишани на кирилично писмо буквите РСМ, а околу нив има две ловорови гранки странично поставени и се прекрстени во основата.

8. Пододело се состои од горен и долен дел. Горниот дел е со долги ракави, а долниот дел е со долги ногавици. Во појасот и завршетокот на ногавиците е вградена еластична лента.

9. Кожни ракавици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, со црна боја, од внатрешната страна се поставени со крзно.

10. Зимски чорапи – доколеници се со вообичаен крој и во темно зелена боја.

11. Чизмите се со следните карактеристики: Изработени од полна говедска хидрофобирана кожа во црна боја со дебелина 1,8 - 2,2мм, со минимум четирислојна горе текс мембрана, базирана на ePTFE, поставена во вид на чорапа низ целата површина на чизмата. Ѓонот е изработен од гума нитрил, со внатрешно бризанг полиуретан. Имаат систем за брзо врзување, кој се состои од четири прстени во долниот дел и четири пара канци во горниот дел. Висина на чизмите: 165мм+/-5%, за величина 42. Тежина на чизмите: максимум 1900гр. за пар, за величина 42. Сила на раздвојување на горниште и ѓон: минимум 5,5 N/mm. Променлива анатомски обликувана антибактериска влошка, која може да се пере. Црна боја.

Член 5

Летната униформа се состои од следниве делови:

1. кошула со кратки ракави (67% памук – 33% полиестер, површинска маса 145 г/м² +/- 5%, рипстоп ткаење, отпорен на вода и масло)

2. поло маици (100% памук)

3. летни панталони (состав 67% памук – 33% полиестер, површинска маса 190гр/м² +/- 5%, рипстоп ткаење, отпорен на вода и масло)

4. ремен за панталони од балистичко платно

5. елек со џебови (50% памук, 50% полиестер, 260 гр/м² +/- 5%, рипстоп ткаење, отпорен на вода и масло)

6. поло капа (состав 67% памук – 33% полиестер, површинска маса 190гр/м² +/- 5%, рипстоп ткаење)

7. летни чорапи (70% памук и 30% полиестер) и

8. полувисоки чевли (водоотпорно горниште со гумен силно назабен ѓон)

Член 6

1. Кошула со кратки ракави е со ист изглед и крој како кошулата со долги ракави само што овие ракави се кратки и завршуваат со манжетна.

2. Поло маици се со кратки ракави. Маицата е со плетена рендер јака во боја на основниот материјал. На предната страна има горна и долна лајсна. На горната лајсна има 3 илици (рупици), а на долната лајсна 3 пластични копчиња во темно зелена боја. Напред, во висина на градите има џебови од двете страни со димензии 160x140 мм (+/-5мм). Грбот е исцел и на истиот има испечатено натпис „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“ во бела боја, а буквите се со димензии 10 x 14см., поставени на меѓусебно растојание. Ракавите се со плетена рендер манжетна во боја на основниот материјал. На десниот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичак“ – лента на која е поставен натписот „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав од растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичак“ – лента со облик на штит на која е поставен амблемот на Шумска полиција. Од двете страни на рамењата на маицата има по една еполета која од една страна е углавена во ракавот, а другата страна е во форма на агол и се закопчува со темно зелено копче.

3. Летни панталони се со ист изглед и крој како зимските панталони, само внатрешната страна не е обложена со полар ткаенина.

4. Елек со џебови со должина до струкот. Напред се закопчува со патент. На него има торба џебови со различна големина кои на горната страна се со испуски, а на средина се затвараат со дриkerи.

5. Поло капа е изработена од ист материјал како зимската капа има кружен облик и стреа. Од внатрешната страна капата е поставена со платно. На задниот дел има пластичен регулатор за обемот на главата. На предната страна на капата, над стреата има амблем во форма на круг со кружна форма со дијаметар од 4 цм со темно зелена боја. Во средината со златна боја се испишани на кирилично писмо буквите РСМ, а околу нив има две латорови гранки странично поставени и се прекрстени во основата.

6. Летните чорапи се со вообичаен крој и се во темно зелена боја.

7. Полувисоки чевли се дишливи, со следните карактеристики: горништето е комбинација од три компоненти: хидрофобиран полиестер, микровлакна од полиамид и појачувања од полиуретан. Има минимум четирислојна горе текс мембрана, базирана на еPTFE. Ѓонот е комбинација од Vibram гума со експандиран полиуретан. Променлива анатомски обликувана антибактериска влошка, која може да се пере. Тежина: максимум 1300 гр. за пар, за величина 42. Црна боја.

Член 7

Бојата на униформата во зависност од намената е:

1. темно зелена и
2. маскирна – со шари од црна, темнозелена, кафена и светлозелена боја.

Член 8

Припадниците на шумската полиција се вооружени со лично оружје - пиштол и формациско оружје - автоматска пушка.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2015).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.111-3685/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

852.

Врз основа на член 82-д став 2 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ БРОДСКИ КНИШКИ И ДОЗВОЛИ ЗА КАЧУВАЊЕ НА БРОД

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот и начинот на водење на регистарот за издадени бродски книшки и дозволи за качување на брод („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/11), во членот 3 став 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2334/1
8 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

853.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16), во членот 4 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2335/1
8 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА – ОХРИД

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕ

за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води

На _____
(назив или име и презиме на организаторот на спортската приредба)

(седиште или адреса на организаторот на спортската приредба)

Му се издава одобрение за организирање на одржување на:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА – ОХРИД

М.П. _____

854.

Врз основа на член 107 став 6 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ГЛАВНАТА КНИГА
НА РЕГИСТАРОТ НА БРОДОВИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за образецот и содржината на главната книга на регистарот на бродовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/08), во членот 3 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2450/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Образец

насловна-предна страна на образецот:

број на книга _____

ГЛАВНА КНИГА НА РЕГИСТАР НА БРОДОВИ

прва внатрешна страна:

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА – ОХРИД**

грб на РМ

ГЛАВНА КНИГА НА РЕГИСТАР НА БРОДОВИ

М.П.

потпис на овластено лице

втора внатрешна страна:

*содржина на главната книга
на регистарот на бродови бр. _____*

<i>влошка</i>	<i>страна</i>	<i>ИМЕ ИЛИ ОЗНАКА НА БРОДОТ</i>
1	1	
2	5	
3	9	
4	13	
5	17	
6	21	
7	25	
8	29	
9	33	
10	37	
11	41	
12	45	
13	49	
14	53	
15	57	
16	61	
17	65	
18	69	
19	73	
20	77	
21	81	
22	85	
23	89	
24	93	
25	97	
26	101	
27	105	
28	109	
29	113	
30	117	
31	121	
32	125	
33	129	
34	133	
35	137	

*влошки од главната книга на регистарот
на бродови*

број на влошки _____

број на страни _____

ЛИСТ А	
	ПРОМЕНИ (број и датум на решение)
Вид на брод (според механички двигател) _____ _____	
Национална припадност _____	
Име или ознака на бродот _____	
Пристаниште на впишување _____	
Подрачје на пловидба _____	
Вид на брод (според конструкција) _____ _____	
Повикувачки занк за радио распознавање _____ _____	
Најголема дозволена носивост (според свидетелство за баждарење): _____ _____ t	
Истиснина _____ m³	
Дозволен број на патници _____	
Вид на главен механички двигател _____	
Број на машини _____	
Вкупна јачина на механички двигател _____ kW	
Материјал од кој е изграден трупот на бродот _____ _____	
Место на градба, име на бродоградилиштето, година на градба: _____	
Датум и час на поставувањето на кобилицата на бродот (за брод бо градба) _____	

Димензии на бродот:

должина: _____ **m**

ширина: _____ **m**

висина(мерена од од дното до највисоката
статична точкана бродот): _____ **m**

висина на бок-страна(мерена од дното до горната
ивица на главната палуба): _____ **m**

Газење без товар: _____ **m**

Газење со товар: _____ **m**

Најмал дозволен слободен бок – страна: _____ **m**

Податоци за претходно впишување на бродот
(име, пристаниште на впишување, национална
припадност на бродот): _____

Датум на впишување и датум на издавање на
бродското свидетелство: _____

Најмал број членови на екипаж потребен за
безбедна пловидба на бродот: _____

Податоци за ограничување на пловидбата:

Други забелешки значајни за пловидба на бродот
дадени од страна на надлежен орган:

ЛИСТ В		
<i>Реден број</i>	<i>ЗАПИСИ</i>	<i>Делови на бродот</i>

ЛИСТ С		
Реден број	ЗАПИСИ	Делови на бродот

855.

Врз основа на член 60 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/16), во членот 3 алинеја 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2452/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

До:
Општина _____

(назив на органот до кој се поднесува)

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект

(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за поставување на пливачки објект на внатрешните води на простор

(назначување на место/ локацијата на поставување на пливачкиот објект).

Кон барањето приложувам:

- доказ за сопственост на пливачкиот објект,
- документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија и
- сертификат за утврдена способност на пливачкиот објект, издаден од признато здружение за класификација од членот 31 став 1 од Законот за внатрешната пловидба.

Прилозите и доказите ги доставувам во оригинал или копија заверена на нотар.

* Прибавувањето на доказот од алинејата 2 го врши службеното лице на органот надлежен за издавање на одобрението.

Број _____
Датум _____

Подносител на барањето

Прилог 2

Општина _____

(назив на органот кој го издава одобрението)

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕ

за поставување на пливачки објект

На _____
(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое му се издава одобрение за поставување на пливачки објект)

(седиште или адреса на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое му се издава одобрение за поставување на пливачки објект)

Му се издава одобрение за поставување на пливачки објект.

Сопственикот на пливачкиот објект е должен, пливачкиот објект да го постави во согласност со планската документација и прописите за просторно и урбанистичко планирање и тоа:

Согласност од Капетанијата на пристаништата од аспект на безбедноста на пловидбата бр. _____ од _____ година.

* Одобрението се издава врз основа на претходно дадена согласност од:

- Капетанијата на пристаништата бр. _____ од _____ година и
- Управителот на пристаништето односно концесионерот бр. _____ од _____ година.

М.П.

(потпис на овластено лице)

856.

Врз основа на член 59 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БРОДСКИТЕ
ИСПРАВИ И КНИГИ НА БРОДОВИТЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на бродските исправи и книги на бродовите во внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/08), во членот 3 став 1 точка 1, во членот 4 став 1 точка 1, во членот 5 став 1 точка 1, во членот 6 став 1 точка 1, во членот 7 став 1 точка 1, во членот 8 став 1 точка 1 и во членот 9 став 1 точка 1, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2453/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог број 1

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



БРОДСКО СВИДЕЛСТВО

име на бродот _____

име на органот кој го издава _____

Реден број _____

☐ Брод со механички
двигател

☐ Брод без механички
двигател

1. Име или ознака на бродот _____
2. Национална припадност на бродот _____
3. Собственик(назив, -име адреса) _____
4. Бродар(назив- име, адрес) _____
5. Пристаниште на впишување _____
6. Подрачје на пловидба _____
7. Вид на бродот (патнички, товарен, моторен) _____

8. Најголема дозволена носивост
(според исправата за баждање) _____ t
или најголема дозволена истиснина _____ m³
9. Дозволен број на патници _____
10. Вид на главен механички двигател _____
11. Број на мотори _____
12. Вкупна јачина на механички двигател _____ kW
13. Број и вид на пропелери _____
14. Материјал од кој е изграден трупот на бродот _____
15. Година на градба _____
16. Место на градба _____
17. Димензии на бродот
должина _____ m
ширина _____ m
висина на страна _____ m
18. Висина на највисоката статична точка мерена од дното на бродот _____ m

19. Газење без товар (тах) _____ m
20. Газење со товар (тах) _____ m
21. Најмала дозволена страна (бок) _____ m
22. Ограничувања за патници и товар _____
23. Место за забелешки: _____
24. Издадено во _____
Датум _____
Потпис _____ МП

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕНА НА БРОДОТ

25. Корисник на бродот _____
назив

седиште, име и адреса

dama: _____

МП _____ потпис на овластено лице

Корисник на бродот _____
назив

седиште, име и адреса

dama: _____

МП _____ *потпис на овластено лице*

Корисник на бродот _____
назив

седиште, име и адреса

ðama: _____

МП _____ *потпис на овластено лице*

Опрема на бродот

Редбр.	Вид на опрема	Количина	Должина	Дијаметар	Тежина кг.	Забелешка
28.	Сидра -Правчено сидро -Резервно сидро - Кремено сидро	_____ _____ _____			_____ _____ _____	_____ _____ _____
29.	Синџири и јаџиља - синџир(јаже)на правчено сидро - синџир (јаже) на кремено сидро	_____ _____	_____ _____	_____ _____		
30.	Противпожарни средства и апарати - механички, - хемиски - рачни	_____ _____ _____		_____		
31.	Средства за спасување - чамец-чамци -вкупно лица Венец-Венец Појаси за спасување	_____ _____ _____ _____ _____				

Дата _____

МП _____
подпись

26. Податоци за извршен дополнителен преглед на бродот

на вода	на копно
1. <i>С. р. 1</i>	1. <i>С. р. 1</i>
2. <i>С. р. 2</i>	2. <i>С. р. 2</i>
3. <i>С. р. 3</i>	3. <i>С. р. 3</i>
4. <i>С. р. 4</i>	4. <i>С. р. 4</i>
5. <i>С. р. 5</i>	5. <i>С. р. 5</i>
6. <i>С. р. 6</i>	6. <i>С. р. 6</i>
7. <i>С. р. 7</i>	7. <i>С. р. 7</i>
8. <i>С. р. 8</i>	8. <i>С. р. 8</i>
9. <i>С. р. 9</i>	9. <i>С. р. 9</i>
10. <i>С. р. 10</i>	10. <i>С. р. 10</i>
11. <i>С. р. 11</i>	11. <i>С. р. 11</i>
12. <i>С. р. 12</i>	12. <i>С. р. 12</i>
13. <i>С. р. 13</i>	13. <i>С. р. 13</i>
14. <i>С. р. 14</i>	14. <i>С. р. 14</i>
15. <i>С. р. 15</i>	15. <i>С. р. 15</i>
16. <i>С. р. 16</i>	16. <i>С. р. 16</i>
17. <i>С. р. 17</i>	17. <i>С. р. 17</i>
18. <i>С. р. 18</i>	18. <i>С. р. 18</i>
19. <i>С. р. 19</i>	19. <i>С. р. 19</i>
20. <i>С. р. 20</i>	20. <i>С. р. 20</i>
21. <i>С. р. 21</i>	21. <i>С. р. 21</i>
22. <i>С. р. 22</i>	22. <i>С. р. 22</i>
23. <i>С. р. 23</i>	23. <i>С. р. 23</i>
24. <i>С. р. 24</i>	24. <i>С. р. 24</i>
25. <i>С. р. 25</i>	25. <i>С. р. 25</i>
26. <i>С. р. 26</i>	26. <i>С. р. 26</i>
27. <i>С. р. 27</i>	27. <i>С. р. 27</i>
28. <i>С. р. 28</i>	28. <i>С. р. 28</i>
29. <i>С. р. 29</i>	29. <i>С. р. 29</i>
30. <i>С. р. 30</i>	30. <i>С. р. 30</i>
31. <i>С. р. 31</i>	31. <i>С. р. 31</i>
32. <i>С. р. 32</i>	32. <i>С. р. 32</i>
33. <i>С. р. 33</i>	33. <i>С. р. 33</i>
34. <i>С. р. 34</i>	34. <i>С. р. 34</i>
35. <i>С. р. 35</i>	35. <i>С. р. 35</i>
36. <i>С. р. 36</i>	36. <i>С. р. 36</i>
37. <i>С. р. 37</i>	37. <i>С. р. 37</i>
38. <i>С. р. 38</i>	38. <i>С. р. 38</i>
39. <i>С. р. 39</i>	39. <i>С. р. 39</i>
40. <i>С. р. 40</i>	40. <i>С. р. 40</i>
41. <i>С. р. 41</i>	41. <i>С. р. 41</i>
42. <i>С. р. 42</i>	42. <i>С. р. 42</i>
43. <i>С. р. 43</i>	43. <i>С. р. 43</i>
44. <i>С. р. 44</i>	44. <i>С. р. 44</i>
45. <i>С. р. 45</i>	45. <i>С. р. 45</i>
46. <i>С. р. 46</i>	46. <i>С. р. 46</i>
47. <i>С. р. 47</i>	47. <i>С. р. 47</i>
48. <i>С. р. 48</i>	48. <i>С. р. 48</i>
49. <i>С. р. 49</i>	49. <i>С. р. 49</i>
50. <i>С. р. 50</i>	50. <i>С. р. 50</i>
51. <i>С. р. 51</i>	51. <i>С. р. 51</i>
52. <i>С. р. 52</i>	52. <i>С. р. 52</i>
53. <i>С. р. 53</i>	53. <i>С. р. 53</i>
54. <i>С. р. 54</i>	54. <i>С. р. 54</i>
55. <i>С. р. 55</i>	55. <i>С. р. 55</i>
56. <i>С. р. 56</i>	56. <i>С. р. 56</i>
57. <i>С. р. 57</i>	57. <i>С. р. 57</i>
58. <i>С. р. 58</i>	58. <i>С. р. 58</i>
59. <i>С. р. 59</i>	59. <i>С. р. 59</i>
60. <i>С. р. 60</i>	60. <i>С. р. 60</i>
61. <i>С. р. 61</i>	61. <i>С. р. 61</i>
62. <i>С. р. 62</i>	62. <i>С. р. 62</i>
63. <i>С. р. 63</i>	63. <i>С. р. 63</i>
64. <i>С. р. 64</i>	64. <i>С. р. 64</i>
65. <i>С. р. 65</i>	65. <i>С. р. 65</i>
66. <i>С. р. 66</i>	66. <i>С. р. 66</i>
67. <i>С. р. 67</i>	67. <i>С. р. 67</i>
68. <i>С. р. 68</i>	68. <i>С. р. 68</i>
69. <i>С. р. 69</i>	69. <i>С. р. 69</i>
70. <i>С. р. 70</i>	70. <i>С. р. 70</i>
71. <i>С. р. 71</i>	71. <i>С. р. 71</i>
72. <i>С. р. 72</i>	72. <i>С. р. 72</i>
73. <i>С. р. 73</i>	73. <i>С. р. 73</i>
74. <i>С. р. 74</i>	74. <i>С. р. 74</i>
75. <i>С. р. 75</i>	75. <i>С. р. 75</i>
76. <i>С. р. 76</i>	76. <i>С. р. 76</i>
77. <i>С. р. 77</i>	77. <i>С. р. 77</i>
78. <i>С. р. 78</i>	78. <i>С. р. 78</i>
79. <i>С. р. 79</i>	79. <i>С. р. 79</i>
80. <i>С. р. 80</i>	80. <i>С. р. 80</i>
81. <i>С. р. 81</i>	81. <i>С. р. 81</i>
82. <i>С. р. 82</i>	82. <i>С. р. 82</i>
83. <i>С. р. 83</i>	83. <i>С. р. 83</i>
84. <i>С. р. 84</i>	

ден на прегледот

потврдување способност за пловидба до

27. Забелешки: _____

[illegible]

МП _____
Потпис на лицето што го извршило през

Извадоци од влошката на главната книга на регистрот на бродови

40. Лист А

Лист Б

[illegible]

Прилог број 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ПРИВРЕМЕНО БРОДСКО СВИДЕЛСТВО

име на бродот

Лист Ц

[illegible]

име на органот кој го издава _____

Реден број _____

1. Име или ознака на бродот _____

2. Национална припадност на бродот _____

3. Сопственик (назив, -име адреса) _____

4. Пристаниште на впишување на бродот _____

5. Вид на бродот (патнички, товарен, моторен) _____

6. Најголема дозволена носивост
(според исправаа за баждачење) _____ t
или најголема дозволена истиснина _____ m³

7. Податоци за механичкиот двигател _____

8. Број на мотори _____

9. Вкупна јачина на механички двигател _____ kW

10. Број и вид на пропелери _____

11. Материјал од кој е изграден трупот на бродот _____

12. Газење без товар (тах) _____ М

13. Газење со товар (тах) _____ М

14. Најмала дозволена слободна страна (бок) _____ М

15. Ограничувања за патници и товар _____

16. Место за забелешки: _____

17. Издадено во _____

Датум _____

Потпис _____ МП

[illegible]

Извадоци од влошката на главната книга на регистрот на бродови

[illegible]

Прилог број 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ПОПИС НА ЕКИПАЖ

име на бродот

Пропишан најмал број членови на екипаж и состав на екипажот за сигурна и безбедна пловидба

(утврђен најмањ број членови на екипаж)

Еден заповодник со звање: _____

Еден управувач на машина со звање: _____

кормилар _____ морнар со овластување _____

Еден раководител на технички брод _____ класа.

Податоци од претходниот попис

(назив на органот што го издал)

датум на издавање _____ год. _____ заклучен на ден _____

(назив на органот што го издал)

датум на издавање _____ год

Број _____

Податоци за замена на образецот за попис на екипажот со нов

(назив на органот што го издал)

Датум на издавање _____ год.

Број _____

МП _____ Потпис на овластено лице

СПИСОК НА ЕКИПАЖ И ЧЛЕНОВИ НА НИВНОТО СЕМЕЈСТВО КАЧЕНИ НА БРОД

[illegible]

1. Име или ознака на бродот _____

2. Вид на бродот _____

3. Пристаниште на влишување на бродот

4. *Најголема дозволена носивост* _____ t

5. Вкупна јачина на механички двигател _____ kW

Состав и облик на конвојот, тежина на товарот и газење на бродот	Вклучување и исклучување на пловни објекти од конвојот, место, километри и време	Смена на членови на екипажот	Место за забелешки
9	10	11	12

Име или ознака на бродот: _____

Вид на бродот: (патнички, товарен, моторен) _____

Пристаниште на впишување: _____

Број под кој е впишан: _____

Најголема дозволена носивост: _____ т.

Најголема дозволена истиснина: _____ м3

Број на главен мотор: _____

Број на помошни мотори: _____

Јачина на моторот: _____ kw

Број на нумерирани страни: _____

_____ (назив на органот што го издава)

Датум на издавање: _____

Број: _____

М.П. _____
(потпис на овластено лице)

Прилог број 5

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



МАШИНСКИ ДНЕВНИК

_____ *име на бродот*

Опис на главниот мотор

Број на главниот мотор: _____

Тип на моторот: _____

Производител: _____ година на производство _____

Јачина на моторот: _____ kw, вртења во минута _____

Опис на помошниот мотор

Број на помошни мотори: _____

Тип на моторот: _____

Производител: _____ година на производство _____

Јачина на моторот: _____ kw, вртења во минута _____

Број на акумулатори _____, вид _____ број _____

Намена на акумулаторот _____

Податоци за маневрирањето при испловување и вповување

Прилог број 6

Испловување	маневрирање	пристанување	маневрирање	пристаниште	пловидба	брзина на пловење км/ч
место/час	час	место/час	час	место/час	час	во 24 ч
						Јачина 1/4 3/4 по/на
						лев
						десен
						изминати км. во пловење
ВКУПНО						

Количина на залихи на гориво, масло, маст, вода за пиење, техничка вода и нивна потрошувачка

Намена и вид	Гориво	Масло	Маст	вода за пиење	техничка вода
Главен мотор-десен					
Главен мотор-лев					
Помошни мотори					
Вкупно потрошени залихи					
Попнење со нови залихи					
Преостанати залихи					

Забелешки за значајни настани и промени на моторот

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ЗДРАВСТВЕН ДНЕВНИК

име на бродот

Име или ознака на бродот: _____

Пристаниште на впишување: _____

Истиснина на бродот: _____ м3

Број на нумерирани страни: _____

(назив на органот што го издава)

Датум на издавање: _____

Број: _____

М.П.

(потпис на овластено лице)

ПАТУВАЊЕ

ПРИ ИСПЛОВУВАЊЕ

ПРИ ПРИСТИГНУВАЊЕ

Релација од: _____ преку _____ до _____

Број на екипаж: _____

Датум и почеток на патувањето: _____

Датум на завршување на патувањето: _____

ПОДАТОЦИ ЗА СНАБДЕНОСТ НА БРОДОТ СО ХРАНА И ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Снабденост со храна	Снабденост со вода
Место и назив на Количина и вид на храна снааботителот	Количина и вид на вода
Место за забелешки	

преземени мерки и користени лекови	Траење на болеста	Место на симнување на болниот	забелешки
6	7	8	9

ПОДАТОЦИ ЗА ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА

Ред бр.	Име и презиме на болниот државјанство и место на живење	Член на екипаж или патник	Датум и место на пријава на болеста	Краток опис на болеста
1	2	3	4	5

ПОДАТОЦИ ЗА ВАКЦИНИРАЊЕ И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ
НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ЕКИПАЖОТ И ПАТНИЦИТЕ

Место и датум	Вид на вакцина	Забелешки

МЕСТО

дату

М.П. _____
ПОТПИС НА ЛИЦЕТО ШТО ГО ВОДИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДНЕВНИК

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА БРОДОТ

Прилог број 7

ДЕЗИНФЕКЦИЈА	ДЕЗИНСЕКЦИЈА	Потпис на лицето што го води здравствениот дневник
Кога кој и со кои средства ја извршил	Кога, кој и со кои средства ја извршил	

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



РАДИО ДНЕВНИК

име на бродот

САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД

1. Општи санитарни услови на бродот
2. Услови во бродската амбуланта
3. Издадени решенија за отстранување на утврдените недостатоци.

Место: _____

Датум: _____

М.П. _____
санитарен инспектор

Име на бродот: _____

Повикувачки знак: _____

Пристаниште на впишување: _____

Сопственик на бродот _____

Вид на бродот _____

Најголема дозволена носивост _____ т.

Подрачје на пловидба _____

(служба што го води дневникот)

(служба за пресметување на електрокомуникациските услуги)

(надлежен орган за електрокомуникации)

Број на нумерирани страни _____

(надлежен орган што го заверил дневникот)

Датум на издавање: _____

Број: _____

М.П. _____
(потпис на овластено лице)

ПОДАТОЦИ ЗА РАДИО УРЕДИТЕ

VHF 1
Производител _____ тип _____ јачинаW _____
Канали _____

VHF 2
Производител _____ тип _____ јачинаW _____
Канали _____

Дигитален селективен повик (DSC)
Производител _____ тип _____ фреквенција _____
Бродска земска станица _____
Производител _____ тип _____ вид _____

EGC приемник
Производител _____ тип _____

Радар
Производител _____ тип _____ домет _____ фреквенција _____
SAR Радар 9GHz Производител _____ тип _____

Радар транспортер 9GHz GHz
Сателитски EPIRB Производител _____ тип _____ фреквенција _____
Главен извор на напојување _____
Батериј Производител _____ тип _____ напон _____ капацитет _____
Други уреди _____

Број на дневникот _____

Име на радиооператори

Време на започнување
со работа

Време на прекинување
со работа

1. _____
2. _____
3. _____

[illegible]

857.

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 147/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот комунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/13) во членот 2 во ставовите 3 и 4 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 01-2454/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Министерството за транспорт и врски Државен комунален инспекторат ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ	Фотографија 2,5 x 3,5 cm РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Министерството за транспорт и врски Државен комунален инспекторат (име и презиме) Потпис на инспекторот Регистарски број Датум на издавање Министер за транспорт и врски МП		Државниот комунален инспекторат врши инспекциски надзор согласно член 33 од Законот за комуналните дејности
--	---	--	---

858.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18) министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ПО ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО****Член 1**

Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/16), Прилог 4 се заменува со нов Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 2455/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 4

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕза вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во
меѓудржавната/меѓународната пловидбаНа _____
(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое се издава
одобрението)_____
(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кое се издава одобрението)Му се издава одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни
патишта во меѓудржавната/меѓународната пловидба со:

- М/Б _____, запишан во Главната книга
на регистарот на бродови, влошка _____, на страна _____, што го води
Министерството за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата - Охрид.

- пловен објект _____, со рег.бр. _____
(тип на пловен објект)
запишан во регистарот на чамци, книга _____, на страна _____, под број _____,
што го води Министерството за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата -
Охрид.

М.П.

(потпис на овластено лице)

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****859.**

Врз основа на член 69 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ЛИСТАТА ЗА ВИДОВИТЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ
ОШТЕТУВАЊА ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ СТЕК-
НУВА СО ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
И ПРОЦЕНТИТЕ НА ТИЕ ОШТЕТУВАЊА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на тие оштетувања.

Член 2

Видовите на телесните оштетувања што се основа за стекнување на правото на паричен надоместок за телесно оштетување и процентите за тие оштетувања, се следните:

I. ГЛАВА, УСНА ПРАЗНИНА И ВРАТ**A. Череп и лице**

1. Скалпирање (губиток на поголем дел или потполн недостаток на косматиот дел на поглавината) - 30-40%.

2. Дефект на черепот после траума над 3 цм во потесен пречник без евидентни жаришни симптоми - 30%.

Како дефект на черепот се подразбира недостаток на дел од коската на черепот.

3. Нагргеност на лицето, според степенот - 30-50%.

Се изземаат полесните оштетувања на естетскиот изглед на лицето. Под нагргеност на лицето се подразбираат потешки промени на лицето што делуваат непријатно и го отежнуваат контактот со околината.

4. Потполн губиток на една ушна школка - 30%.

5. Губиток на поголем дел или потполн губиток на обете ушни школки -40%.

6. Губиток и нарушувања на носот:

а) губиток на меки делови со рскавица - 30%;

б) губиток на меки делови, со деформитет или недостаток на коскени делови кои доведуваат до трајно нарушување на респираторната функција од лесен и среден степен - 40%;

в) губиток на меки делови, со деформитет или недостаток на коскени делови кои доведуваат до трајно нарушување на респираторната функција од тежок степен - 50%.

Степенот на нарушувањето на респираторната функција на носот се одредува со методот на риноманометрија според стандардна процедура.

Б. Усна празнина и врат

7. Неможност да се отвори устата (растојание помеѓу горните и долните заби до 1,5 см, поради што е потребна употреба на течна храна) - 50%.

8. Оштетување на вилицата, јазикот, непцата, фарингсот и ларингсот (дефекти, загуби или функционални нарушувања):

а) со нарушен говор - 30-40%;

б) со губиток на говорот - 70%;

в) со отежната исхрана - 40-50%;

г) со отежната исхрана и со нарушен говор - 50-60%;

д) со отежната исхрана и со губиток на говорот - 80%.

9. Трајно носење на канила после трахеотомија - 60%.

10. Ларингектомија:

а) делумна - 60%;

б) тотална - 80%.

**II. КРАНИЈАЛНИ НЕРВИ, СЕТИЛО ЗА ВИД И
СЕТИЛО ЗА СЛУХ****A. Кранијални нерви**

1. Одземеност - птоза на едниот или обата очни капацита која не може по хируршки пат да се отстрани:

а) доколку поголем дел од зеницата е покриен - 30%;

б) доколку зеницата е потполно покриена - 70%.

2. Потполна или делумна одземеност или лезија на булбомоторите кои се инервирани од окуломоториус, трохлеарис и абдуценс со појава на диплопии кои се докажани објективно:

а) на едното око - 30-40%;

б) на двете очи - 40-50%.

3. Потполна еднострана одземеност на фациалис без можност за затворање на окоето - 30%.

4. Обострана одземеност на фациалис:

а) делумна - 30%;

б) целосна - 50%.

5. Изолирана одземеност на тригеминус:

а) делумна - 30% (со кератитис невропаралитика);

б) целосна - 40%.

6. Потполна одземеност на акцесориус - 40%.

Комбинираните одземености и лезии на V, VI, IX, X и XII кранијален нерв се опфатени со заедничко име „булбарна парализа“, се оценуваат како лезии на мозочното стебло и псевдобулбарни парализи согласно глава III точка 9 на овој член.

Б. Сетило за вид

7. Губиток на двете очи, потполн губиток на видот на двете очи или многу големо намалување на видот (острината на видот на подобро око помала од 0,05) - 100%.

8. Големо намалување на видот на двете очи ако видната острина на подброто око е 0,4 или помалку, према вкупното намалување на видот - 30-90%.

9. Губиток на едното око или потполн губиток на видот на едното око, со намалена видна острина на другото око (ако острината на видот на другото око е 0,05 и помала) - 50- 90%.

Под острина на вид се подразбира острината на видот што се добива со употреба на корекциони стакла. Процентот на телесното оштетување од точките 8 и 9 од оваа глава се определуваат според табелата:

Послабо око

П о д б р о к о		0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.00
	08-10	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	30%
	0.6-0.7	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	30%
	0.5	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	30%
	0.4		Ø	30%	30%	40%	40%	50%
	0.3			30%	40%	40%	50%	60%
	0.2				50%	60%	70%	80%
	0.1					80%	80%	90%
	0.05						90%	90%
	0.00							100%

Доколку острината на видот е изразена со две децимали, вториот децимал се занемарува, освен за острина на вид од 0,05 или 0,00. Острината на видот помала од 0,1, а поголема од 0,05 се оценува како видна острина од 0,05.

10. Губиток на едното око или губење на видот на едното око, ако острината на видот на другото око е поголема од 0,5 - 30%.

Под практичен губиток на едно око се подразбира и ако острината на видот е помала од 0,05.

11. Изолирани хемианопсии од траен карактер (освен квадрантни биназални и горни темпорални):

- а) билатерални хемианопсии - 30%;
- б) хомонимни хемианопсии - 50%;
- в) долни хоризонтални хемианопсии - 50%.

12. Концентрично стеснување на видното поле на двете очи од органски карактер:

- а) 30° до 21° - 50%;
- б) 20° до 11° - 60%;
- в) 10° и помалку - 90%.

V. Сетило за слух и вестибуларни синдроми

13. Потполн губиток на слухот на двете уши - 70%.

Како потполн губиток на слухот се смета губитокот на слухот над 95% според Фаулер Сабин-овата метода.

14. Обострано тешко оштетување на слухот над 90%, според Фаулер Сабин-овата метода - 60% .

15. Обострана тешка наглувост:

а) вкупен губиток на слухот над 70%, а до 90% според Фаулер Сабин-овата метода - 50%,

б) вкупен губиток на слухот од 60% до 70%, според Фаулер Сабин-овата метода - 40%.

16. Изолиран некомпензиран вестибуларен синдром од траен карактер - 30%.

Се иземаат вестибуларните синдроми што се здружени со нарушувања на централниот нервен систем поради повреда или заболување на мозокот и мозочното стебло, па таквите случаи се оценуваат согласно глава III точка 9 на овој член.

III. МОЗОК, МОЗОЧНО СТЕБЛО И 'РБЕТЕН МОЗОК

1. Делумна моторна одземеност на една рака или нога - 40-60%.

2. Потполна моторна одземеност на една рака или нога - 80%.

3. Делумна моторна одземеност на една страна на телото - 40-80%. Не се земаат предвид дискретни пирамидни дефицити.

4. Потполна моторна одземеност на една страна на телото, параплегии, триплегии и квадриплегии - 100%.

5. Моторни, сензорични или комбинирани афазии, делумни или потполни, според степенот:

а) без нарушување на читањето и пишувањето - 30-70%;

б) со нарушување на читањето и пишувањето - 50-90%.

6. Екстрапирамидни синдроми (со јасни клинички знаци):

а) еднострани, според степенот - 40-60%;

б) обострани, според степенот - 50-100%.

7. Трауматски епилепсии (клинички или електроенцефалогрфски докажани, зависно од обликот, зачестеноста на кризите и психичките промени):

а) без изразени психички промени - 40%;

б) со полесни психички промени - 50-60%;

в) со потешки психички промени - 70-90%.

8. Органски трајни нарушувања после краниocereбрални повреди (според тежината на невролошките и психичките испади) - 30-100%.

9. Последици од заболувања или од повреда на ЦНС (мозокот, мозочното стебло и рбетниот мозок) што не се наведени во ниедна точка од оваа глава, според тежината на невролошките растројувања - 30-100%.

Одредбите од точките од 1 до 6 на оваа глава се применуваат на заболувања и повреди. Одредбите од точките 7 и 8 на оваа глава се применуваат на последици од повреди. Одредбите од точките 8 и 9 на оваа глава се однесуваат и на булбарните и на псевдобулбарните парализи, дифузните и другите лезии и нарушувањата на ЦНС, како и на сите други растројувања на тој систем што не се наведени во одредбите од точките од 1 до 7 на оваа глава. Одредбите од точка 9 на оваа глава се однесуваат и на последиците од заболување или на последиците од повреди на рбетниот мозок што не се опфатени со одредбите од точките од 1 до 8 на оваа глава. При определувањето на процентот на те-

лесното оштетување за тие случаи се зема предвид и функцијата на сфинктерот. Процентот на телесното оштетување, во смисла на точките 8 и 9 од оваа глава, со оглед на големиот распон, се определува по пат на аналогича според степенот на оштетувањето на функциите од точките од 1 до 7 на оваа глава.

IV. СПИНАЛНИ НЕРВИ, НЕВРОМУСКУЛАРЕН СИСТЕМ И КОЖА

A. Спинални нерви

1. Оштетување на брахијалниот плексус:

- а) потполна одземеност на брахијалниот плексус - 80%;
- б) делумна одземеност на брахијалниот плексус - 40-60%;
- в) одземеност на радијалисот или медијанусот - 30-40%;

Степенот на телесното оштетување кај делумната одземеност на брахијалниот плексус се оценува зависно од клиничкиот и електродијагностичкиот наод. Потполната одземеност на радијалисот или медијанусот се оценува со 40%, а делумната со 30%.

- г) потполна одземеност на улнарисот - 30%.

Доколку кај состојбите од точка 1 под б) и в) од оваа глава се утврдат и значителни трофички промени, каузалгии (при оштетување на медијанусот), утврдениот процент може да се зголеми за 10%.

2. Оштетување на лумбосакралниот плексус:

- а) одземеност на феморалисот - 40%;
- б) потполна одземеност на долниот и горниот глу-теален нерв - 40%;
- в) одземеност на ишијадикусот - 50%;
- г) одземеност на тибјалисот или перонеусот - 30%.

Делумните одземености на нервите на феморалисот и ишијадикусот се оценуваат во соодветен понизок процент. Како делумна одземеност на спиналните нерви се сметаат клинички и електродијагностички јасни функционални нарушувања (испади), а не се земаат предвид дискретните лезии.

Б. Мускули и невромускуларен систем

1. Мускулни дистрофии, спинални мускулни атрофии, полимиозити и дерматомиозити, како и други претежно мускулни заболувања, зависно од степенот на намалувањето или загубата на функцијата - 30-100%.

За да се определи процентот на телесното оштетување за мускулните и невромускулните заболувања и оштетувања, треба да постои комплетна медицинска документација (клиничка, електрофизиолошко испитување, наод за тестирање на мускулите, а евентуално и ензимско испитување и биопсија). Процентот на телесното оштетување за оштетување на мускулните функции, со оглед на големиот распон, се определува аналогно на оштетувањето на функциите на нервниот систем и зглобовите.

В. Кожа

Последици од изгореници на кожата над 25% зафатени површини за вратот и трупот што доведуваат до нагрденост и до функционални пречки кои се одредуваат по системот деветки - 40-70%.

V. БЕЛИ ДРОБОВИ И СРЦЕ

A. Бели дробови

1. Трајно намалување на функцијата на белите дробови како последица на повреда или болест при оштетување на белодробната функција од потежок степен:

- а) без знаци на оптоварување на десното срце - 50-60%;
- б) со знаци за оптоварување на десното срце - 70-100%.

2. Губиток на едно белодробно крило:

- а) без промени на спротивниот хемиторакс и без знаци на оптоварување на десното срце - 60%;
- б) со промени на спротивниот хемиторакс или со оштетување на белодробната функција од тежок степен и со изразени знаци за оптоварување на десното срце - 70-100%.

3. Губиток на една белодробна резенка (состојба после лобектомија) со оштетување на белодробната функција од среден степен - 30-40%.

4. Професионални белодробни заболувања (пнеумокониози, професионална бронхијална астма и др.):

- а) со трајно оштетување на белодробната функција од среден степен - 40-60%;
- б) со трајно оштетување на белодробната функција од тежок степен и со знаци за трајно оптоварување на десното срце - 70-100%.

При определувањето на степенот на оштетувањето на белодробната функција треба да се одреди која фаза е нарушена (вентилација, дистрибуција на вентилацијата, дифузија, перфузија), како и степенот на оштетувањето.

Како појдовна основа се користат вредностите на основните спирометриски параметри (ВЦ, ФЕВ1 и Ти-фоно индекс), а за прецизирање на состојбата на белите дробови се користат дополнителни иследувања (глобална спирометрија, рендгенграм на белите дробови и срцето, телесна плетизмографија, неспецифични и специфични бронхопрерокативни тестови, дифузиски капацитет, ергометриско тестирање и др).

Под нарушување на респираторната функција се подразбира трајното намалување на белодробната функција мерено со следните параметри:

Параметар	Нормална функција	Лесно оштетување	Средно оштетување	Тешко оштетување
ФВЦ	> 80%	60-80%	40-59%	< 40%
ФЕВ1	> 80%	60-80%	40-59%	< 40%
ФЕВ1/ФВЦ	> 70%	60-70%	40-59%	< 40%

Процентите на намалувањето на белодробната функција се сметаат во однос на референтните вредности.

Б. Срце

5. Потешки состојби по прележан инфаркт на миокардот според степенот на оштетувањето на срцевата функција - 50-100%.

Наведениот размер во проценти се применува доколку по прележаниот инфаркт постои хронична коронарна инсуфициенција, анеуризма на срцето, перфорација на септумот или нарушување на ритмот или спроводливоста, што треба да се докаже со електрокардиограм, ехокардиографија, 24-часовно Холтер-ЕКГ, рендгенограм, коронарен стрес тест, коронарографија и др.

6. Оштетувања на срцето поради траума или извршена операција што се докажува со горенаведените методи - 50-100%.

7. Срцеви мани - според степенот на оштетувањето на срцевата функција што треба да се докаже со горенаведените методи - 50-90%.

За проценка на функционалната состојба на срцето се применува ехокардиографијата (вредност на ежекционата фракција - $EF > 70\%$; $50 - 69\%$ и $< 50\%$) и функционалната класификација по NYHA во однос на толеранцијата на физичкиот напор (класа I - IV).

Кај оштетувањата на срцевата функција од полесен степен телесното оштетување се оценува со 50-60%, кај оштетувањето на срцевата функција од среден степен со 70-80%, а кај оштетување на срцевата функција од тежок степен телесното оштетување изнесува повеќе од 80%.

VI. ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

1. Потполн губиток на раката во рамото, или губиток на раката во ниво на надлактицата со чкунка покус од 14 см мерено од акромионот или со непогодна чкунка за протеза, или губиток на раката во нивото на надлактицата или лактот со вкочанетост или со контрактура на рамениот зглоб во неповолна положба:

- а) доминантна рака - 80%;
- б) недоминантна рака - 70%.

Под непогодна чкунка за протеза на надлактицата се смета чкунка на која постојат трофични промени, постојани отоци, ткивни дефекти, фистули, болни невриноми, деформитети и екстремна атрофија на мускулите.

Неповолна положба на рамениот зглоб е абдукција над 80 степени, аддукција под 60 степени, антефлексija над 20 степени или ретрофлексija.

2. Губиток на раката во ниво на надлактицата или лактот, со добра чкунка и функционално исправен рамен зглоб, или губиток на раката во ниво на подлактицата со чкунка покус од 10 см (мерено од олекранот) или со непогодна чкунка за протеза, или губиток на раката во ниво на подлактицата со вкочанетост или контрактура на рамениот или лакотниот зглоб во неповолна положба - 70%.

Неповолна положба на лакотниот зглоб е положбата кога лактот се наоѓа во испружена положба или под агол поголем од 120 степени или помал од 80 степени.

3. Губиток на раката во ниво на подлактицата со добра чкунка и со функционално исправен рамен и лакотен зглоб - 60%.

4. Губиток на шепата, или на сите прсти од шепата - 60%.

5. Губиток на прстите од шепата:

- а) губиток на четири прсти на шепата, освен палецот - 50%;
- б) губиток на палецот, показалецот и еден прст од шепата - 40%;
- в) губиток на палецот со метакарпалната коска - 40%;
- г) губиток на палецот и показалецот на шепата - 40%;
- д) губиток на палецот и два прста на шепата, освен показалецот - 40%;
- ѓ) губиток на показалецот и два прста на шепата, освен палецот - 40%;
- е) губиток на палецот на шепата - 30%;
- ж) губиток на палецот и еден прст на шепата освен показалецот - 30%;
- з) губиток на показалецот и еден прст на шепата, освен палецот - 30%;
- с) губиток на средниот, домалиот и малиот прст на шепата - 30%.

6. Губиток на фаланги:

- а) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на другите четири прсти на шепата - 40%;
- б) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на показалецот и две фаланги на уште два прста на шепата - 40%;
- в) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на средниот, домалиот и малиот прст на шепата - 30%;
- г) губиток по две фаланги на четири прста на шепата, освен палецот - 30%.

7. Губиток на девет фаланги на прстите на едната или на обете шепи - 30%.

За секој натамошен губиток на три фаланги на прстите на рацете се додава 10%.

Одредбата од точка 7 на оваа глава се применува само на случаите на губиток на фаланги или прсти на шепата што не се опфатени со точките 4, 5 и 6 од оваа глава. Фаланга на прст се смета како загубена ако чкунката на фалангата е покус од половина. Прстот се смета како загубен ако чкунката на проксималната фаланга е покус од половина.

8. Нарушувања на рамениот зглоб:

- а) вкочанетост на рамениот зглоб во поволна положба - 30%;

Поволна положба на рамениот зглоб се смета во абдукција од 70 до 80 степени со антефлексija во 20 степени.

- б) вкочанетост на рамениот зглоб во неповолна положба - 40%.

Неповолна положба е абдукција над 80 степени, аддукција или ретрофлексija.

- в) контрактура на рамениот зглоб со сочувана абдукција под хоризонталата - 30%;

г) лабав рамен зглоб, нерепонирано исклучување во рамениот зглоб со ограничување на функцијата - 40%.

9. Псевдоартроза на хумерусот - 50%.

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарати.

10. Нарушувања на лакотниот зглоб:

а) вкочанетост на лакотниот зглоб во поволна положба - 30%;

б) вкочанетост на лакотниот зглоб во неповолна положба - 40%;

в) контрактура на лакотниот зглоб со движења можни само во неповолна положба - 30%;

г) разлабавен лакотен зглоб со потребен апарат - 40%.

Поволна положба на лакотниот зглоб постои кога лакотот се наоѓа под агол од 90 до 120 степени, а подлактицата се наоѓа во средна положба во пронација и супинација.

Неповолна положба на лакотниот зглоб постои кога лакотот е во испружена положба или под агол поголем од 120 степени или помал од 90 степени, а подлактицата во пронација или супинација.

11. Псевдоартроза на подлактицата:

а) ако се зафатени обете коски - 40%;

б) ако е зафатен само радиусот - 30%.

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарат.

12. Вкочанетост на подлактицата:

а) во пронациона положба - 30%;

б) во супинациона положба - 40%.

Вкочанетост на подлактицата постои кога изведувачето на супинација и пронација зависи од положбата.

Средната положба се смета за поволна и е помала од 30%.

13. Вкочанетост на рачниот зглоб:

а) во неповолна положба на воларната флексија - 40%;

б) во неповолна положба дорзалната флексија или на улнарната или радијалната девијација - 30%;

в) во поволна положба на обата зглоба - 30%.

Како неповолна положба на рачниот зглоб се смета дорзалната флексија над 30 степени или воларната над 20 степени, или девијација, радијална над 20 степени или улнарна над 30 степени.

Поволна положба на рачниот зглоб е положбата меѓу 30 степени на дорзална флексија и 20 степени на радијална и до 30 степени на улнарна девијација. Степенувањето на положбата на рачниот зглоб е извршено од нултата како почетна положба. Нулта положба е кога шаката е во продолжување на оската на подлактицата.

14. Вкочанетост на сите метакарпофалангеални и интерфалангеални зглобови од вториот до петтиот прст:

а) во поволна положба на едната шепа - 30%;

б) неповолна положба на едната шепа - 40%;

в) во неповолна положба на обете шепи - 70%.

Поволна положба на шепата постои доколку со палецот можат да се допрат јаболчињата на вкочанетите прсти.

15. Потешки контрактури на четири прсти или на пет прсти, евентуално комплицирани со анкилоза на одделни зглобови, според тежината односно сочуваноста на глобалната функција на шаката:

а) на едната шепа - 30-40%;

б) на обете шепи - 50-70%.

Како потешки контрактури на прстите се сметаат контрактурите што оневозможуваат фаќање на предмети со прстите, читање и пишување.

16. Потполна неупотребливост на целата шепа - 80%.

Одредбата од точка 16 на оваа глава се применува само во случаите што не се опфатени со точките од 1 до 15 од оваа глава.

Како вкочанетост на зглоб се смета потполна вкочанетост или ако движењата се можни само до 15 степени најмногу. Доколку при телесните оштетувања на горните екстремитети од точка 8 до 16 на оваа глава постојат истовремено и позначителни трофични промени, постојани отоци, фистули, ткивни дефекти или болни невриноми процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Како недостаток на прст се смета потешка контрактура или анкилоза на прст, доколку истовремено постои и недостаток на некој прст на истата рака.

Доколку на едната рака постојат повеќе телесни оштетувања во смисол на оваа глава, вкупниот процент не може да биде поголем од процентот што се применува за ампутација од точките 1, 2 и 3 на оваа глава.

VII. ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

1. Губиток на ногата во колкот или загуба на ногата во ниво на натколеницата со чкунка покуса од 12 cm мерено од големиот трохантер, губиток на ногата во ниво на потколеницата со вкочанетост или контрактура на зглобот на колкот во неповолна положба или губиток на ногата во ниво на натколеницата со непогодна чкунка за протеза - 80%.

Под неповолна положба на зглобот на колкот се подразбира флексија под 160 степени, абдукција и аддукција над 10 степени во надворешна или внатрешна ротација.

2. Губиток на ногата во нивото на натколеницата со функционално исправна чкунка и зглоб на колкот или губиток на ногата во коленото со непогодна чкунка за протеза или со функционално неисправен зглоб на коленото - 30-50%.

3. Губиток на ногата во коленото со функционално исправна чкунка и зглоб на колкот или губиток на ногата во ниво на потколеницата со вкочанетост или со контрактура на зглобот на коленото или на колкот во неповолна положба или губиток на ногата во ниво на потколеницата со непогодна чкунка или чкунка покуса од 8 cm - 60%.

4. Губиток на обете потколеници со чкунки непогодни за протези 100%.

Чкунка непогодна за протеза претставува чкунката на која што постојат трофички промени, постојани отоци, ткивни дефекти, болни невриноми, деформитети, опсежни лузни и екстремна атрофија на мускулите.

5. Губиток на ногата на ниво на потколеницата со функционално исправна чкунка, зглоб на колкот и зглоб на коленото - 50%.

6. Губиток на ногата на ниво на стапалото:

а) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 50%;

б) губиток на ногата на ниво на стапалото со функционално исправна чкунка - 40%;

в) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 40%;

г) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 40%.

Чкунка на стапалото непогодна за протеза претставува чкунката на која што постојат трофички промени, постојани отоци, ткивни дефекти, болни невриноми, деформитети и лузни.

7. Нарушувања на колкот:

а) вкочанетост на зглобот на колкот во поволна положба - 40%;

Под поволна положба на колкот се подразбира флексија од 170 до 160 степени, абдукција или аддукција до 10 степени и неутрална положба.

б) вкочанетост на зглобот на колкот во неповолна положба - 50-70%;

Под неповолна положба на зглобот на колкот се подразбира флексија под 160 степени, абдукција и аддукција над 10 степени во надворешна или внатрешна ротација.

Поголем процент во рамките на наведениот распон се применува доколку вкочанетоста на зглобот на колкот е во поизразен агол кој повеќе ја попречува функцијата на ногата.

в) ограничена подвижност на зглобот на колкот - 30-50%.

Процентот во рамките на наведениот распон се применува при потешките контрактури од различна етиологија, како и на состојбите по артропластика.

Кај ограничувањата на зглобот на колкот во насоката на абдукција, аддукција и ротација на една третина од нормалната подвижност телесното оштетување изнесува 30%, кај намалената подвижност на зглобот на колкот во сите насоки за половина од нормалната подвижност 40%, додека кај намалената подвижност на зглобот на колкот во сите насоки повеќе од една половина од нормалната подвижност 50%.

8. Псевдоартроза на фемурот:

а) врат на фемурот - 60%;

б) фемур - 50%.

Псевдоартрозата се оценува без оглед на можноста за носење на апарат.

9. Нарушувања на зглобот на коленото:

а) вкочанетост на зглобот на коленото во поволна положба - 30%;

Поволна положба на зглобот на коленото е под агол од 175 до 150 степени.

б) вкочанетост на зглобот на коленото во поволна положба - 40-60%;

Процентот од 40% се применува при вкочанетост на зглобот на коленото во испружена положба или под агол од 150 до 120 степени, 50% при вкочанетост на

коленото под агол од 120 до 90 степени, додека 60% се применува при вкочанетост на коленото под агол помал од 90%.

в) ограничена подвижност на зглобот на коленото од поголем степен според анатомското и функционалното оштетување (контрактури од различна етиологија) - 30%;

Ограничена подвижност на зглобот на коленото постои кога екстензијата е помала од 150 степени, а флексијата е можна до 90%.

г) изразено разлабавен зглоб на коленото со неопходно носење на апарат - 40%.

10. Псевдоартроза на потколеницата (тибија или обете коски) - 50%.

Псевдоартрозата се оценува без оглед на можноста за носење на апарат.

11. Лошо зарасната скршеница на потколеницата со деформација на стопалото, атрофија на мускулите и оток - 30-40%.

12. Скратување на ногата (апсолутно):

а) од 4 до 7 цм - 30%;

б) 7 до 12 цм - 40%;

в) над 12 цм - 60%.

Апсолутното скратување на ногата се мери од *spina iliaca ventralis* односно од големиот трохантер доколку постојат промени на карлицата до долниот раб на внатрешниот малеолус.

13. Вкочанетост на стапалото:

а) во поволна положба - 30%;

б) во неповолна положба - 40%.

Како поволна положба на вкочанетост на стапалото се подразбира положбата на стапалото во плантарна флексија од 95 до 100 степени во средна положба на инверзија и еверзија.

14. Деформација на стапалото како последица од скршеница на малеолусот, петната коска, тарзалните или метатарзалните коски - 30-40%.

15. Хроничен остеомиелитис на ногата со фистула или функционални пречки - 30-40%.

16. Потполна неупотребливост на ногата во случаите кога утврденото нарушување не е предвидено во некоја друга точка од оваа листа - 30-40%.

17. Нарушувања на циркулацијата на ногата со јави што се последица од тие нарушувања - 30-40%.

Одредбата од оваа точка се применува при болестите на крвните садови и на нарушувањата на циркулацијата од траен карактер што значително ја отежнуваат функцијата на подолго одење и стоење (ендартеритис, облитеранс, тромбофлебитис со оток или улцери, компресивни појави кај анеуризмите, елефантијаза, Судек-ов синдром како трајна последица, како и состојби по обемни изгореници).

Доколку при функционалните нарушувања при телесните оштетувања на долните екстремитети од точките од 1 до 16 истовремено постојат и значителни трофички промени, постојани отоци, фистули, ткивни дефекти или болни невриноми процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Доколку на едната нога постојат повеќе оштетувања во смислот на оваа листа вкупниот процент не може да биде поголем од процентот што се применува при ампутација.

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на носењето на апарат.

Под вкочанетост на зглобот се подразбира потполната вкочнетост или движења на зглобот вкупно до 15 степени.

VIII. НАРУШУВАЊА, НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ГУБИТОК НА ФУНКЦИЈАТА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ

1. Потполн губиток на функцијата на поединечен динамичен вертебрален сегмент:

а) потполн губиток на функцијата на еден сегмент од цервикалната регија - 30%;

При потполн губиток на функцијата на секој нареден динамичен сегмент од цервикалниот дел на рбетниот столб, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

Еден вертебрален динамичен сегмент се состои од два соседни прешлени и од целокупното меко ткиво што ги поврзува (интервертебралниот диск и сите лигаменти). Како потполн губиток на функцијата на еден сегмент се подразбира завршната фаза во текот на дегенеративниот процес на одделен динамичен сегмент.

Под „потполн губиток на функцијата на еден динамичен сегмент“ се подразбираат последиците од сите процеси што доведуваат до потполн губиток на функцијата на еден сегмент (конгенитални, системски, дегенеративни и трауматски), со заболувања какви што се: хемивертебра, кифосколиоза, спондилолистеза, морбус Бехтерев, саниран спондилитис, фрактури, спондилитис анкилозанс, артритис реуматондес, гонартрози, Шерманова болест и др.

Потполниот губиток на функцијата на еден динамичен сегмент се докажува со клинички преглед и со стандардни и функционални радиовертеброграми. Со функционалните радиовертеброграми (во максимална инклинација и реинклинација) се докажува потполната неподвижност во еден сегмент во смисла на завршна фаза.

б) торакална кифоза - 30%;

Под фиксирана торакална кифоза се подразбира потполн губиток на функцијата на деформираните среден дел на 'рбетот од аркуираната кифоза (главно при анкилозантниот спондилитис М. Бехтерев и патолошки облици на Шермановата болест и др.).

Сите торакални прешлени се ценат како еден функционален динамичен сегмент.

в) потполн губиток на функцијата на еден сегмент од лумбалната регија (завршна фаза) - 30%.

При потполниот губиток на функцијата на секој нареден динамичен вертебрален сегмент од лумбалниот дел на рбетниот столб, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.

IX. ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ

1. Поголемо стеснување на хранопроводот, според степенот - 40-50%.

Под поголемо стеснување на хранопроводот се смета стеснувањето при кое при езофагоскопскиот преглед нема проодност за буџијата над бројот 20. Степенот на телесното оштетување се определува според обемот на стеснувањето и функционалните нарушувања.

2. Состојба после пластична операција на хранопроводот како последица на повреда или заболување - 50%.

3. Некомпензирана состојба по пластична операција на хранопроводот, според функционалните нарушувања и степенот на потхранетост повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 60-80%.

4. Трајна гастростомија поради повреда или заболување:

а) без нарушување на општата состојба - 50%;

б) со нарушување на општата состојба, нарушена функција на желудникот и потхранетост повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 60-80%.

5. Некомпензирана состојба по ресекција на желудникот во зависност од функционалните нарушувања, нарушувањата на општата состојба и потхранетоста повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 60-80%.

Степенот на телесното оштетување кај некомпензираната состојба по ресекција на желудникот се определува според видот и интензитетот на нарушувањата (Dumping syndrome, ulcus peritum jejuni или потежок степен на анемија), нарушувањата на општата состојба и степенот на потхранетост.

6. Состојба по тотална гастректомија - 80%.

7. Некомпензирана состојба после обемни цревни ресекции со значителни реперкусии врз општата состојба и со потхранетост повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 60%.

8. Постојан анус претернатуралис - 80%.

9. Трајни анални и перианални фистули кои што не можат да се отстранат по хируршки пат - 40%.

10. Губиток на аналниот сфинктер:

а) без пролапс на цревата - 50%;

б) со пролапс на цревата - 60%.

11. Трајно оштетување на функцијата на црниот дроб од потежок степен поради болест или повреда - 50-80%.

Под „тешко оштетување на функцијата на црниот дроб“ се подразбира состојбата на црниот дроб со трајно променети патолошки наоди во клиничка, лабораториска и функционална смисла (портална хипертензија, портална енцефалопатија, асцитес, езофагеални варикси, пораст на серумскиот амонијак). Сите оштетувања на црниот дроб со траење подолго од три години се сметаат за трајни.

X. УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

A. Мочни органи

1. Губиток на еден бубрег поради болест, на здрав бубрег поради донаторство или губиток на функцијата на еден бубрег при нормална функција на другиот бубрег - 30%.

2. Функционално оштетување на преостанатиот бубрег:

а) полесен степен - 40-60%;

б) потежок степен - 70-100%.

Процентот на телесното оштетување се определува според вредноста на клиренсот на креатининот. Според новиот СИ систем клиренсот на креатинин се смета во мл/сек, наместо во мл/мин, на следниот начин:

СИ	Фактор СИ	Фактор на пресметување	Конвенционално
Креатинин клиренс	1,3 - 2,3 мл/с		80-140 мл/мин

Креатинин клиренс	Процент на телесно оштетување
0,83 мл/с	40%
0,67 мл/с	50%
0,50 мл/с	60%
0,33 мл/с	70%
0,25 мл/с	80%
0,17 мл/с	90%
> 0,17 мл/с	100%

Освен клиренсот на креатининот при оценката на степенот на телесно оштетување поради оштетена функција на бубрезите предвид се земаат и други параметри, како вредноста на уреата, наодите од нативната Ртг, интравенската урографија, ултразвучните и радиоизотопните иследувања и др.

3. Функционално оштетување на обата бубрега од потешок степен - 50-100%

Процентот на телесното оштетување се одредува според можностите за лекување:

а) можна медикаментозна терапија - 60-80%;

б) неопходна трајна дијализа - 100%;

в) неопходна трансплантација, после која состојбата на трансплантираниот бубрег е:

- со компензирана функција - 50%;

- со декомпензирана функција - 100%.

4. Потполна и постојана инконтиненција на урината или трајна цистостомија - 70%.

5. Трајно сквручување на мочниот меур со капацитет до 50 ссм - 50%.

6. Состојба по пластична операција на мочниот меур - 50%.

7. Трајно стеснување на уретрата со отежнато мокрење поради промена исклучиво на уретрата - 30-50%.

8. Трајни и иноперабилни мочни фистули со постојано течење - 70%.

Доколку врз основа на другите клинички и други испитувања постојат несомнени докази за функционално оштетување на преостанатиот или на обата бубрега, а креатинин клиренсот е сеуште сочуван, степенот на телесното оштетување треба да се определи според одредбите на точката 2 а), односно според точката 3 а) на оваа глава.

Б. Генитални органи

9. Губиток на поголем дел или на целиот пенис - 60%.

10. Губиток на обата тестиса:

а) кај машките над 60-годишна возраст - 30%;

б) кај машките под 60-годишна возраст - 50%.

Под губиток на обата тестиса се смета отстранувањето на обата тестиса по хируршки или друг пат или потполно уништување на нивната функција со зрачење.

11. Губиток на обата јајника:

а) кај жените над 45-годишна возраст - 30%;

б) кај жените под 45-годишна возраст - 50%.

Под губиток на обата јајника се смета отстранувањето на обата јајника по хируршки пат или потполно уништување на нивната функција со зрачење.

12. Губиток на обата јајника и матката:

а) кај жените над 45-годишна возраст - 40%;

б) кај жените под 45-годишна возраст - 60%.

Под губиток на обата јајника и матката се смета нивното отстранување по хируршки пат или потполно уништување на нивната функција со зрачење.

13. Ампутација на дојка:

а) ампутација на дојка, еднострано - 40%;

б) ампутација на дојка, обострано - 50%;

в) ампутација на дојка, еднострано радикално - 50%;

г) ампутација на дојка, обострано радикално - 60%.

XI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ, АКО ПОСТОЈАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА

1. Доколку постојат две или повеќе телесни оштетувања предвидени во овој правилник, вкупниот процент на телесните оштетувања се определува со зголемување на најголемиот процент на поединечното телесно оштетување, и тоа:

а) по 20% за секое натамошно телесно оштетување кое изнесува 50 или повеќе проценти;

б) по 10% за секое натамошно телесно оштетување кое изнесува 40 или 30 проценти.

2. Процентот на телесните оштетувања на парните органи од главите од I до X на овој член, може да се зголеми за 10%, ако за одделни оштетувања на тие органи со овој член не е предвиден посебен процент.

3. Вкупниот процент на телесното оштетување определен согласно точките 1 и 2 на оваа глава не може да премине 100%.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на тие оштетувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/04).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09- 1223/8
15 март 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

860.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 18.3.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	29,211
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	30,841
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	31,812
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	31,165
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	26,420

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	66,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	67,50

б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	60,50

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	49,00

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	32,698

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,50	65,00	64,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,00	66,50	66,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	60,00	59,50	59,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	48,50	48,00	47,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

на Република Северна Македонија

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,051
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,429
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.3.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-518/1
18 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019057